



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 7 декември 1985

Скопје

Број 37

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

603.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 1985 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ЗА КОМПИРОТ ОД РОДОТ 1986 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на компир сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители и индивидуалните земјоделски производители кои ќе договорат производство на компир со големите потрошувачи (хотели, болници, општествени ресторани и слично) или со организациите на здружениот труд, кои се занимаваат со промет или преработка на компир (во натамошниот текст: купувач), им се обезбедува заштитна цена за сите врсти компири, квалитет I класа во износ од 30,00 дин/кг.

2. Заштитната цена од точка 1 од оваа одлука се обезбедува под услов:

— квалитетот на компирот да одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитет на овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/79);

— договор за производство и испорака на компир од точка 1 од оваа одлука, производителот и купувачот да склучат до 30 март во годината за која се врши договарањето со тоа што цената да не може да биде пониска од договорената цена од точка 1 на оваа одлука;

— производителот да достави договор до Дирекцијата за републички стоковни резерви (во натамошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од денот кога е склучен заради евиденција.

3. Дирекцијата е должна по цената од точка 1 на оваа одлука да ги преземе договорените количини на компир доколку:

а) договорот склучен помеѓу производителот и купувачот е доставен заради евиденција во рок предвиден со точка 2 од оваа одлука;

б) купувачот во договорениот рок не ги преземе договорените количини на компир и ако производителот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини на компир побара од Дирекцијата таа да ги преземе;

в) договорот од точка 2 од оваа одлука содржи одредби за цената, рок на испорака и количество на компирот, со тоа договорените количини да не можат да бидат помали од 100 тона.

4. Дирекцијата е должна од производителот да ги преземе договорените количини на компир во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање со тоа што тој рок не може да почне да тече пред 1 октомври во тековната година, а не подоцна од 30 декември од тековната година.

Со преземањето на компирот од страна на Дирекцијата по одредбата од став 1 од оваа точка, не се зафаќа во другите права и обврски кои за производителот и купувачот произлегуваат од договорот што меѓусебно го склучиле.

5. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во рокот од точка 4 на оваа одлука, должна е на произведувачот да му ги надомести, покрај цената од точка 1 на оваа одлука, и сите трошоци на складирање за непреземените количини сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 4 од оваа одлука.

6. Цената на компирот од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко-вагон или франко-камион на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 23-1906/1

28 ноември 1985 година

Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Стојан Андов, с. р.

604.

Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници за начинот на уплатување на тие приходи, и за начинот за известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/84, 67/84 и 5/85), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — Централна — Скопје, издава

### НА РЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 13/85), во Прегледот бр. 1, во точката 2, алинеја прва стапката за насочено образование „2,00“ се заменува со стапката „2,50“, и во фусотата под 1) по зборовите: „насочено образование“, се додаваат зборовите: „и од социјалната заштита“.

2. Во Прегледот бр. 2, точка 2, алинеја втора, стапката за култура „0,27“ се заменува со стапката „0,45“.

3. Во Прегледот бр. 3, под а) „Од стопанство“, на реден број 2 — Битола, стапката за здравствено осигурување „8,00“ се заменува со стапката „12,00“, а збирната стапка „14,70“ се заменува со збирната стапка „18,70“, на реден број 3 — Валаандово, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „9,00“, стапката за вработување „0,37“ се заменува со стапката „0,52“, а збирната стапка „14,47“ се заменува со збирната стапка „16,12“, на реден број 9 — Д. Хисар, стапката за здравствено осигурување „7,60“ се заменува со стапката „12,00“,

а збирната стапка „16,10“ се заменува со збирната стапка „20,50“; на реден број 11 — Кичево, стапката за основно образование „5,50“ се заменува со „6,60“, а збирната стапка „14,70“ се заменува со збирната стапка „15,20“; на реден број 13 — Крагово, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „7,00“, а збирната стапка „14,95“ се заменува со збирната стапка „14,45“; на реден број 18 — Неготино, стапката за вработување „0,88“ се заменува со стапката „0,80“; на реден број 23 — Ресен, стапката за здравствено осигурување „7,60“ се заменува со стапката „10,50“, а збирната стапка „16,00“ се заменува со збирната стапка „18,90“; на реден број 25 — Скопје, стапката за основно образование „4,00“ се заменува со „4,50“, стапката за општествена заштита на децата „1,30“ се заменува со стапката „1,50“, а збирната стапка „12,75“ се заменува со збирната стапка „13,45“, на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена заштита на децата „1,50“ се заменува со стапката „1,20“, а збирната стапка „14,50“ се заменува со збирната стапка „14,20“; на реден број 30 — Штип, стапката за основно образование „3,50“ се заменува со стапката „4,00“, а збирната стапка „14,40“ се заменува со збирната стапка „14,90“.

Во Прегледот бр. 3 под б) „Од нестопанство“, на реден број 2 — Битола, стапката за здравствено осигурување „8,00“ се заменува со стапката „12,00“, а збирната стапка „15,50“ се заменува со збирната стапка „19,50“; на реден број 3 — Валандово, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „9,00“, стапката за вработување „0,37“ се заменува со стапката „0,52“, а збирната стапка „15,86“ се заменува со збирната стапка „17,51“, на реден број 9 — Д. Хисар, стапката за здравствено осигурување „7,60“ се заменува со стапката „12,00“, а збирната стапка „17,21“ се заменува со збирната стапка „21,61“; на реден број 10 — Кавадарци, стапката за општествена заштита на децата „3,10“ се заменува со стапката „4,00“, а збирната стапка „23,90“ се заменува со збирната стапка „24,80“; на реден број 11 — Кичево, стапката за образование „5,50“ се заменува со стапката „6,00“, а збирната стапка „17,15“ се заменува со збирната стапка „17,65“; на реден број 13 — Крагово, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „7,00“, а збирната стапка „16,85“ се заменува со збирната стапка „16,35“; на реден број 23 — Ресен, стапката за здравствено осигурување „7,60“ се заменува со стапката „10,50“, а збирната стапка „18,65“ се заменува со збирната стапка „21,55“; на реден број 25 — Скопје, стапката за основното образование „4,00“ се заменува со стапката „4,50“, стапката за култура „1,05“ се заменува со стапката „1,40“, стапката за социјална заштита „0,35“ се заменува со стапката „0,85“ стапката за општествена заштита на децата „1,30“ се заменува со стапката „1,50“, а збирната стапка „14,35“ се заменува со збирната стапка „15,90“; на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена заштита на децата „1,50“ се заменува со стапката „1,20“, а збирната стапка „15,25“ се заменува со збирната стапка „14,95“ и на реден број 30 — Штип, стапката за основно образование „2,10“, се заменува со стапката „2,20“, стапката за општествена заштита на децата „1,70“ се заменува со стапката „1,95“, а збирната стапка „16,05“ се заменува со збирната стапка „16,40“.

4. Во Прегледот број 4. под а) „Од стопанство“, на реден број 11 — Кичево стапката за основно образование „5,50“ се заменува со стапката „6,00“, а збирната стапка „7,00“ се заменува со збирната стапка „7,50“; на реден број 25 — Скопје, стапката за основно образование „4,00“ се заменува со стапката „4,50“, стапката за општествена заштита на децата „1,30“ се заменува со стапката „1,50“, а збирната стапка „5,30“ се заменува со збирната стапка „6,00“; на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена заштита на децата „1,50“ се заменува со стапката „1,20“ а збирната стапка „6,50“ се заменува со збирната стапка „6,20“; и на реден број 30 —

Штип, стапката за основно образование „3,50“ се заменува со стапката „4,00“, а збирната стапка „5,65“ се заменува со збирната стапка „6,15“.

Во Прегледот бр. 4 под б) „Од нестопанство“, на реден број 10 — Кавадарци, стапката за општествена заштита на децата „3,10“ се заменува со стапката „4,00“, а збирната стапка „13,50“ се заменува со збирната стапка „14,40“; на реден број 11 — Кичево, стапката за основно образование „5,50“ се заменува со стапката „6,00“ а збирната стапка „9,45“ се заменува со збирната стапка „9,95“; на реден број 25 — Скопје, стапката за основно образование „4,00“ се заменува со стапката „4,50“, стапката за култура „1,05“ се заменува со стапката „1,40“, стапката за социјална заштита „0,35“ се заменува со стапката „0,85“, стапката за општествена заштита на децата „1,30“ се заменува со стапка „1,50“, а збирната стапка „6,90“ се заменува со збирната стапка „8,45“; на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена заштита на децата „1,50“ се заменува со стапката „1,20“, а збирната стапка „7,25“ се заменува со збирната стапка „6,95“ и на реден број 30 — Штип, стапката за основно образование „2,10“ се заменува со стапката „2,20“, стапката за општествена заштита на децата „1,70“ се заменува со стапката „1,95“, а збирната стапка „7,30“ се заменува со збирната стапка „7,65“.

5. Во Прегледот број 5, на реден број 2 — Битола, стапката за здравствено осигурување за повреда на работа „0,50“ се заменува со стапката „1,00“, а збирната стапка „1,73“ се заменува со збирната стапка „2,23“, на реден број 3 — Валандово, стапката за социјална заштита „0,65“ се заменува со стапката „0,60“, а збирната стапка „2,16“ се заменува со збирната стапка „2,11“; на реден број 7 — Дебар, стапката за социјална заштита „0,38“ се заменува со стапката „0,85“, стапката за здравствено осигурување за повреда на работа „0,30“ се заменува со стапката „0,50“, а збирната стапка „1,93“ се заменува со збирната стапка „2,60“; на реден број 9 — Д. Хисар, стапката за здравствено осигурување за повреда на работа „0,30“ се заменува со стапката „1,00“, а збирната стапка „1,48“ се заменува со збирната стапка „2,18“; на реден број 20 — Прилеп, стапката за физичка култура „0,35“ се заменува со стапката „0,42“, а збирната стапка „2,33“ се заменува со збирната стапка „2,40“; на реден број 23 — Ресен, стапката за здравствено осигурување за повреда на работа „0,40“ се заменува со стапката „1,00“, а збирната стапка „1,28“ се заменува со збирната стапка „1,88“; на реден број 25 — Скопје, стапката за култура „0,80“ се заменува со стапката „1,00“, стапката за физичка култура „0,12“ се заменува со стапката „0,15“ а збирната стапка „1,57“ се заменува со збирната стапка „1,80“; на реден број 27 — Струмица, стапката за социјална заштита „0,38“ се заменува со стапката „0,50“, а збирната стапка „1,83“ се заменува со збирната стапка „1,95“; на реден број 28 — Тетово, стапката за физичка култура „0,12“ се заменува со стапката „0,20“, а збирната стапка „1,10“ се заменува со збирната стапка „1,18“; и на реден број 30 — Штип, стапката за социјална заштита „0,15“ се заменува со стапката „0,20“, а збирната стапка „1,15“ се заменува со збирната стапка „1,20“.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-3276/84

21 ноември 1985 година

Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
Александар Андоновски, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

605.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и точка 4 од Финансискиот план на Фондот за 1985 година, Управниот одбор на фондот на седницата одржана на 30 октомври 1985 година, донесе

### О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ОД ОСТВАРЕНАТА КАМАТА ЗА НЕИСКОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ВО 1984 ГОДИНА

#### Член 1

Средствата од договорената камата со Стопанска банка — Здружена банка — Скопје за неискористените средства на Фондот во 1984 година во износ од 97,4 мил. динари ќе се употребат за потпомагање на организации на здружен труд при изградбата на стопанска инфраструктура, како и за електрификација, изградба на училишен простор за основно образование, за амбулантно-поликлинички објекти и за водоводи во селските населби.

#### Член 2

Средствата од претходниот член во износ од 67,4 мил. динари диференцирано се распределуваат по општини во зависност од стопанската развиеност и бројот на жителите.

Со дел од средствата во износ од 30,0 мил. динари посебно ќе се потпомогне изградбата на водоводи во општините Крушево и Кратово (по 10,0 мил. дин.), санација на оштетени училишта од земјотресот во селските населби во општината Радовиш (5,0 мил. дин.) и за замена на електричната мрежа во Македонски Брод (5,0 мил. дин.) како најмалку развиена општина.

Врз критериумите од ставовите 1 и 2 на овој член распределените средства по општини изнесуваат:

	во мил. дин.
Вкупно:	97,4
Берово	3,0
Брод Македонски	9,0
Виница	3,2
Гостивар	9,5
Дебар	3,3
Демир Хисар	4,0
Кичево	7,0
Кратово	13,0
Крива Паланка	3,7
Крушево	13,0
Радовиш	8,5
Ресен	3,0
Струга	7,0
Тетово	10,2

#### Член 3

Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници во согласност со намените утврдени во оваа одлука.

#### Член 4

Средствата од членот 1 ќе може да се користат како учество во висина до 40% од вредноста на одделните инфраструктурни зафати, а за вложувањата во општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка и во пограничните населби до 60%.

#### Член 5

Корисници на средства од оваа одлука се организации на здружен труд, самоуправни интересни заедници и други општествено-правни лица, кои ги реализираат инфраструктурните зафати.

#### Член 6

Користењето на средствата од оваа одлука ќе се врши преку основните банки преку кои општините го вршат финансирањето.

Овластената Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд, ги врши финансиските работи и обезбедува наменска контрола за употреба на средствата, за што ќе го известува Фондот.

Ако средствата не се користат наменски или не се обезбедува учество од другите извори Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, ќе го известат Републичкиот фонд за преземање на соодветни мерки.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-324/1

2 ноември 1985 година

Скопје

Претседател  
на Управниот одбор на фондот,  
Саве Гацовски, с. р.

606.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 октомври 1985 година донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 2 став 1 точка 3 од Статутот за измена и доподнување на Статутот на Основната организација на здружениот труд за промет со стоки на големо и мало „Будуќност“ во Скопје, во состав на Работната организација на кооперанти „Аграр“ — Сложена организација на здружениот труд ПИК „Будимка“ во Ужичка Пожега, донесен со референдум на 15 октомври 1984 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 2 став 1 точка 1 од актот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Будуќност“ во Скопје, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 101/85 од 10 јули 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 2 став 1 точка 3 од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата спротивност со член 168 став 1 и член 511 од Законот за здружениот труд.

5. На седницата, Судот утврди дека со оспорената одредба е предвидено за директор на Основната организација да може да биде именувано лице кое, меѓу другото, поседува морално-политичка подобност, не е под истрага и не е осудувано, како посебен услов.

Според член 168 став 1 од Законот за здружениот труд, работен однос може да заснова секој оној што ги исполнува условите што работниците во основната организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот и работите и работните задачи во таа основна организација, во согласност со самоуправниот општ акт и законот.

Со оглед на тоа што морално-политичката подобност претставува определен однос на луѓето кон определени норми и вредности во општеството, Судот утврди дека таа не е услов кој се однесува на потребите на процесот на трудот во смисла на член 168 од Законот за здружениот труд, поради што оспорената одредба е во спротивност со означениот член од Законот.

Според член 511 од истиот Закон, за индивидуален работоводен орган не може да биде именувано, ниту може да ги врши работите од делокругот на тој орган, лице кое за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на земјата, против стопанството, против правото на самоуправување, против општествената сопственост или против службената должност, извршено со умисла, е осудено на безусловна казна затвор, а за други кривични дела, на безусловна казна затвор во траење од најмалку 3 години. Забраната за именување, според став 3 на овој член, за лицата што ги извршиле кривичните дела од првата група трае десет години, а за втората пет години од издржаната, простената или застарената казна.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба е предвидено за индивидуален работоводен орган да не може да биде именувано лице кое е под истрага или е осудувано, без оглед на карактерот на осудата, Судот утврди дека со тоа се проширува кругот на забраните утврдени во член 511 од Законот и се продолжува нивното траење, поради што е во спротивност со овој член.

6. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен на 18 април 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 2 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената одредба е неуставна и противзаконита затоа што како услов за именување индивидуален работоводен орган на Основната организација предвидува само средна стручна подготовка, што, според мислењето на тој Суд, е во спротивност со интенцијата на Законот за здружениот труд, кадровската политика во Републиката и самоуправното однесување во здружениот труд, особено во услови на постоење на стручно-теоретски и практично оспособени кадри со повисока стручна подготовка.

На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 2 став 1 точка 1 од означениот Статут, е предвидено дека за директор на Основната организација може да биде именувано лице кое, покрај општите услови во Законот, има средна стручна подготовка од земјоделска или економска струка, како еден од посебните услови.

Во врска со член 168 став 1 и член 511 од Законот за здружениот труд, наведени во точка 5 на оваа одлука, во член 337 од истиот Закон е предвидено дека со статутот на основната организација се уредуваат, меѓу другото, и прашањата за именување на работоводен орган, одговорноста и неговото разрешување. Според член 9 став 1 од Законот за работните односи, пак, работниците со самоуправни општ акт можат да утврдат најмногу два степенa на стручна подготовка како посебен услов што работникот треба да го исполнува за вршење определени работи односно работни задачи.

Од изнесените одредби произлегува дека е самоуправни право на работниците во организациите на здружениот труд со статутот да ги предвидат условите за именување работоводен орган, меѓу кои и степенот на стручната подготовка, кој со законот не е определен. Одредбата од член 9 став 1 од Законот за работните односи, пак, само допушта можност, но не создава обврска работниците во самоуправниот општ акт да предвидат два степенa на стручна подготовка како посебен услов. Единственото ограничување за именување на едно лице за работоводен орган, и тоа за определено време, е она од член 511 од Законот за здружениот труд. Со ог-

лед на тоа, Судот утврди дека оспорената одредба не е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 101/85

2 октомври 1985 година

Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

## 607.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 14 став 1 алинеја 4 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 3 октомври 1985 година донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 8, член 9 точка II и VI, член 10 став 2 и член 11 од Правилникот за конкретна распределба на станови наменети за работниците со ниски лични доходи во Работната заедница на Општинскиот суд во Гостивар, донесен со референдум на 29 март 1985 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на член 7 став 2 и член 9 точка III од актот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Општинскиот суд во Гостивар на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 89/85 од 10 јули 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело за заемност и солидарност и со член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75).

5. Судот на јавната расправа утврди:

а) Во оспорениот член 8 од Правилникот е предвидено хроничните и тешки заболувања на работниците и на членовите на нивното потесно семејство да се докажуваат само со уверение издадено од комисија составена од стручни лекари специјалисти исклучиво од Медицинскиот центар во Гостивар.

Во член 20 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) е предвидено специјалистичко-консултативната здравствена заштита да ги опфаќа мерките на здравствената заштита кои се преземаат по примарната здравствена заштита во врска со утврдувањето на дијагнозата, лекувањето, рехабилитацијата и оценката за работната способност. Во членовите 136—148 од истиот закон се предвидени сите видови на специјализирани здравствени организации кои ја спроведуваат здравствената заштита.

Од означените законски одредби произлегува дека за утврдувањето на дијагнозата, лекувањето и рехабилитацијата, оценката на работната способност на работникот и за издавањето уверенија во врска со тоа се надлежни специјализираните здравствени организации, во земјата.

Со оглед на тоа што со оспорениот член признавањето на лекарските уверенија за докажување тешки хронични заболувања се условува само со медицинската установа во местото на Организацијата, Судот утврди дека тој не е во согласност со означените законски одредби.

б) Во оспорениот член 9, точка II од Правилникот е предвидено со непотполно решено станбено прашање да се сметаат работниците кои користат

35

42

20

-  
-  
-  
-  
-

Во понатамошните одредби од Правилникот е извршено вреднување на обемот на извршената работа во наставно-педагошката дејност и во научно-апликативната дејност. Во член 16 од Правилникот е предвидено личниот доход според обемот на извршената работа за работите и работните задачи од Општиот сектор и Шумско-опитната станица по основ на наставно-педагошка и научно-апликативна дејност да изнесува онолку проценти колку што изнесуваат процентите на просечното зголемување на остварениот личен доход за работите и работните задачи во наставно-педагошката и научно-апликативната дејност.

Според член 18, пак, личниот доход според обемот на извршената работа на работниците што работат на наставно-научните објекти на шумско-опитната станица, се утврдува со посебна пресметка по одбивањето на средствата за обезбедување на личниот доход од член 7 и надоместокот за управникот на станицата.

Од член 16 од Правилникот се гледа дека личниот доход по основот „обем“ на работниците во Општиот сектор и Шумско-опитната станица, зависи само од остварениот личен доход во наставно-педагошката и научно-апликативната дејност. Притоа, со оспорените членови 16 и 18 за овие работници не се утврдени посебни основи и мерила за одредување на нивниот личен доход.

Согласно член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Според уставното начело на распределба според трудот, личниот доход на работникот се утврдува според неговиот придонес кој со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Поради тоа, личниот доход на работниците, чии работи и работни задачи зависат од извршувањето на работите и работните задачи на други работници, може да зависи од доходот на основната организација. Меѓутоа, личниот доход на овие работници не може да зависи само од остварениот личен доход на другите работници, туку за нив треба да се определат објективизирани основи и мерила за утврдување на остварениот придонес што го постигнуваат во работата.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека означените одредби од Правилникот во времето на нивното важеење не биле во согласност со уставното начело на распределба според трудот и со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија како и дека биле во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека во членовите 8, 9, 11 и 14 од Правилникот е определен бројот на бодовите според обемот и извршената работа во наставно-педагошката дејност и научно-апликативната дејност. Притоа за извршената работа од научно-апликативната дејност за научен апликативен месец се определени кај редовен професор и научен советник до 510 бода, за редовен професор и научен советник со хабилитација до 505 бода и за другите работи и работни задачи е предвиден максималниот број на бодови до кој може да се вреднува научно-апликативниот месец.

Понатаму, Судот утврди дека според член 20 од Правилникот вреднувањето на извршената работа според обемот на извршената работа за сите вработени се врши во зависност од навременото и точно извршување на работите, од квалитетот на извршената работа, од одговорноста, иницијативата во работата и од заштедите на материјали и време.

Меѓутоа, во означениот Правилник не се разработени овие основи и не е предвидено колку бода ќе добие секој работник ако навремено, точно и квалитетно ги извршува работите и работните задачи, односно не се определени мерила врз основа на кои ќе се определат стварниот придонес на секој работник.

Согласно означениот член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација, покрај основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи за претпоставениот придонес, се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според реализираниот придонес.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 20 од Правилникот во времето на неговото важеење не бил во согласност со уставното начело за распределба според трудот и со член 23 од Уставот на СР Македонија, и дека бил во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

7. Во однос на член 19 од оспорениот Правилник, Судот одлучи да ја запре постапката, затоа што во него е предвидено распределбата на бодовите за личниот доход според обемот на извршената работа на работниците од Општиот сектор и Шумско-опитната станица, утврдени во оспорените членови 16, 17 и 18, да се врши по предлог од тричлена Комисија што ја именува факултетскиот совет. Комисијата предлогот го изготвува врз основа на претходно прибавени мислења од деканот, продеканите, секретарот, раководителот на сметководството и раководителот на Шумско-опитната станица.

Согласно член 181 од Законот за здружениот труд, комисијата е овластена да одлучува за поединечните права, обврски и одговорности на работниците, односно да одлучува за оценка на резултатите од трудот.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека означениот член не е неусогласен со Уставот и Законот и дека нема основ за понатамошно водење на постапката, поради што одлучи да ја запре постапката за оценување на неговата уставност и законитост.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 42/84  
10 октомври 1985 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р **Владимир Митков**, с. р.

## 609.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 октомври 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 1 од Статутот за измени и дополнувања на Статутот на Работната организација „Победа“ во с. Воѓани општина Прилеп, донесен со референдум на 15 март 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Победа“ во с. Воѓани, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општиот општествен правобранител на самоуправањето во Прилеп, со предлог поднесен на 18 април 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што во неа е предвидено за директор на Работната организација да може да биде именувано лице кое има работно искуство од 6 години како посебен услов, и покрај тоа што за овие работни задачи не се бара стручна подготовка. Имено, во оспорениот член е предвидено, покрај работното искуство, кандидатот да има завршено основно образование, а тоа, според наводите во предлогот, не може да се смета за стручна подготовка.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член е предвидено за директор на Работната организација да може да биде именувано лице кое завршило основно образование и има работно искуство од шест години.

Според член 215 став 1 од Уставот на СР Македонија задолжително е основното образование во траење од најмалку осум години. Според став 3 од овој член, пак, граѓаните имаат право да стекнуваат знаења и стручна спрема на сите степени на образование.

Според член 7 став 2 од Законот за работните односи, работното искуство, како посебен услов, се утврдува според вистинските потреби и процесот на трудот, условите за рабста, степенот на сложеноста на работните задачи и одговорноста за нивното вршење, а според став 3 на овој член, тоа за раководни и по сложеност на нив слични работни задачи не може да изнесува повеќе од 6, а за помалку сложени не повеќе од 2 години. Во став 4 на овој член, е предвидено дека работното искуство ќе може да се предвидува како посебен услов за работи односно работни задачи за кои со самоуправниот општ акт не се бара стручна подготовка.

5. Врз основа на означените уставни и законски одредби, Судот утврди дека со основното образование не се стекнува стручна подготовка која може да се предвиди како посебен услов во смисла на одредбите од Законот за работните односи. Оттука, кога за определени работни задачи е предвидено основното образование како услов, во смисла на член 7 став 4 од означениот Закон, не може да се предвидува и работното искуство.

Според наоѓањето на Судот, целината на член 7 од означениот Закон го уредува прашањето на заемната поврзаност и условеност на стручната подготовка и сложеноста и одговорноста на работните задачи, а степенот на стручната подготовка претставува основ и услов едно лице да извршува работни задачи од определен степен на сложеност. Законот за работните односи, според тоа, врзувајќи го предвидувањето на работното искуство со сложеноста на работните задачи (член 7 став 2) и исклучувајќи го неговото предвидување за работни задачи за кои не се бара стручна подготовка (член 7 став 4) практично го утврдил начелото дека работните задачи од определена сложеност, не можат да се извршуваат без никаков степен на стручна подготовка.

Со оглед на тоа што во оспорениот член е предвидено за извршување на работните задачи директор на Работната организација, како работни задачи кои според член 7 став 3 од Законот се од редот на најсложените, работникот да има завршено основно образование, кое не претставува степен на стручна подготовка, Судот, согласно изложеното, утврди дека тој не е во согласност со член 7 од Законот за работните односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 102/85  
10 октомври 1985 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
д-р Владимир Митков, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

288.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и немсталите, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

##### Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50%“ се заменува со „3,50%“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 09-28/2  
19 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Светомир Хаџи Јорданов, с. р.

289.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електро-индустријата, металната и графичката индустрија, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

##### Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50%“ се заменува со „3,50%“.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 10-64/2  
19 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Јован Лазаров, с. р.

290.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

##### Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50%“ се заменува со „3,50%“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 11-25/2  
19 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Апостол Поп Јовановски, с. р.

291.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50‰“ се заменува со „3,50‰“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 12-40/2  
19 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Асан Таџа, с. р.

292.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, на седницата одржана на 20 ноември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50‰“ се заменува со „3,50‰“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 13-55/2  
20 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Александар Крстевски, с. р.

293.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50‰“ се заменува со „3,50‰“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 14-22/2  
19 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Апостол Велков, с. р.

294.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, на седницата одржана на 20 ноември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50‰“ се заменува со „3,50‰“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 15-63/2  
20 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Антоние Донеv, с. р.

295.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, на седницата одржана на 20 ноември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50‰“ се заменува со „3,50‰“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 16-35/2  
20 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Александар Коцески, с. р.

296.

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Општата заедница на насоченото образование, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

## Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50‰“ се заменува со „3,50‰“.



## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 17-520/3  
19 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Александар Гичевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

## 297.

Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84) и член 62 од Статутот на Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ**  
**СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА**  
**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА**  
**ЗА 1985 ГОДИНА**

## Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републичката заедница на културата за 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/85 и 24/85) во член 2, став 1, алинеја 1 се менува и гласи:

„ — придонес од доходот на основните организации на здружен труд 0,55%“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1985 година.

Бр. 0804-56/75  
25 ноември 1985 година  
Скопје

Претседател,  
Богоја Радески, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА  
ЗАШТИТА

## 298.

Врз основа на член 27 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78), Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, учесници во спогодувањето, склучија

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ**  
**ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ**  
**ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО**

## Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ја утврдуваат висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице — корисник на социјална заштита во друго семејство.

## Член 2

Учесниците во спогодувањето се согласија и ја утврдија висината на најнискиот месечен износ на надоместокот од член 1 на оваа самоуправни спогодба да изнесува:

- 9.500 динари за деца од предучилишна возраст — корисници на социјална заштита;
- 11.450 динари за лица со психофизички недостатоци — корисници на социјална заштита;
- 10.850 динари за останатите лица — корисници на социјална заштита,

## Член 3

Учесниците во спогодувањето се согласија општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, во зависност од условите за сместување и во согласност со одредбите на оваа самоуправни спогодба, со посебна одлука да ја утврдат висината на надоместокот за сместено лице во друго семејство, односно да ги усогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа спогодба, како и да донесат и други неопходни акти за нејзино спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

## Член 4

Оваа самоуправни спогодба е склучена на 16. IX. 1985 година и влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбите на член 2 кои ќе се применуваат од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08-320/1  
16 септември 1985 година  
Скопје

## 299.

Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82, 5/83, 31/83, 4/84 и 16/84) и член 19 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, учесници во спогодувањето, склучуваат

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА**  
**ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА**  
**ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА**  
**ЗАШТИТА**

## Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ги вршат следните измени во Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82, 5/83 и 4/84).

1. Членот 2 се менува и гласи:

## „Член 2

Висината на минималните износи на одделните видови на постојаната парична помош се утврдува и тоа:

а) основната парична помош да изнесува најмалку:

— за носителот на правото — семец — 6.300 динари;

— за носителот на правото со двајца и повеќе членови во семејството — 5.000 динари;

б) додатокот за секој натамошен соуживател на помошта да изнесува најмалку 2.500 динари;

в) посебниот додаток за помош и нега од друго лице да изнесува најмалку 4.000 динари“.

## Член 2

Оваа самоуправни спогодба е склучена на 16. IX. 1985 година, и влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбите на точка 1 од член 1 на оваа самоуправни спогодба кои ќе се применуваат од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08-320/1  
16 септември 1985 година  
Скопје

**300.**

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот труд, член 15 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 5 став 4 и член 6 од Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82, 5/83 и 41/83), организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација на деца и младинци Бања Банско — Струмица, Работната организација за заштита на деца и мајки „Мајчин дом“ — Скопје, Работната организација Детски дом „11 Октомври“ — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Старскиот дом „Суе Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово, Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје од една страна и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје од друга страна, учесниците во спогодувањето, склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА****Член 1**

Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето се согласија и ги вршат следните измени на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 2/79, 20/80, 19/81, 41/82, 5/83 и 31/83).

1) членот 5 се менува и гласи:

„Учесниците во спогодувањето, врз основа на член 2, 3 и 4 на оваа спогодба ја утврдуваат висината на цените на услугите на организациите на здружен труд за социјална заштита и тоа:

1. Специјален завод — Демир Капија 27.887,00 динари;
2. Работна организација за заштита на деца и мајки „Мајчин дом“ — Скопје:
  - а) дете 38.685,00 динари;
  - б) мајка 5.075,00 динари;
3. Работна организација Детски дом „11 Октомври“ — Скопје 22.843,00 динари;
4. Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје:
  - оддел Катланово 18.228,00 динари;
  - оддел Злокуќани 18.228,00 динари;
  - оддел Геријатрија 50% за социјална заштита 18.228,00 динари;
  - 50% од СИЗ за здравство
5. Дом за стари „Зафир Сајто“ — Куманово:
  - еднокреветна соба 20.700,00 динари;
  - двокреветна соба 20.000,00 динари;
  - трикреветна соба 19.080,00 динари;
  - геријатрија 50% СИЗ за социјална заштита 17.630,00 динари;
  - 50% СИЗ за здравство

6. Дом за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп:
  - подвижни 18.522,00 динари;
  - неподвижни 19.845,00 динари;
7. Дом за доенчиња и мали деца — Битола:
  - дете 35.552,00 динари;
  - мајка 5.075,00 динари;
8. Старски дом „Суе Рајдер“ — Битола:
  - подвижни 18.228,00 динари;
  - неподвижни 19.110,00 динари;
9. Работна организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје 27.283,00 динари;
10. Завод за заштита и рехабилитација на деца и младинци „Бања Банско“ — Струмица 34.602,00 динари;
11. Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Милановиќ Ранка“ — Скопје 18.854,00 динари;
12. Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола 11.000,00 динари;
13. Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје 12.000,00 динари;
14. Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје 11.000,00 динари;
15. Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје 12.000,00 динари.

Висината на цените на услугите од став 1 на овој член е утврдена во месечен износ по корисник на услугите на одделна организација на здружен труд, а врз основа на елементите на цените на услугите утврдени во согласност со член 3 на оваа спогодба кои се искажани во посебен преглед кој е составен дел на оваа спогодба.

Учесниците во спогодувањето се согласија организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита, средствата обезбедени преку цените на услугите да ги користат исклучиво наменски според прегледот на елементите на цените на услугите од став 2 на овој член и за тоа на останатите учесници во спогодувањето да им доставуваат извештаи по истек на шест месеци, девет месеци и тековната година во рок од 15 дена.

Учесниците во спогодувањето се согласија да извршат потребна корекција на цените на услугите на организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита, по одделни елементи, доколку во текот на 1985 година животните трошоци значително ќе пораснат над планираното ниво и со тоа се доведе во прашање редовното работење на овие организации и зачувувањето на животниот стандард на корисниците на социјалната заштита — корисници на нивните услуги.

Учесниците во спогодувањето се согласија да ги покриваат режиските трошоци на работењето на овие организации на здружениот труд од областа на социјалната заштита, што се настанати од објективни причини на неискористеност на логовонениот капацитет на организациите на здружен труд, а по спешните елементи на цената на услугите и средства за лични доходи:

- 1) средства за амортизација.
- 2) енергија,
- 3) други трошоци за работењето,
- 4) законски и договорни обврски (заедно со придонесот за енергетика и данокот од доходот за „Фени“),
- 5) лични доходи,
- 6) заедничка потрошувачка,
- 7) средства за резерва и
- 8) надоместок за исхрана на вработените.

Покривањето на режиските трошоци на работењето од став 5 на овој член го обезбедуваат и тоа:

— Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита на организациите на здружениот труд за социјална заштита од општ интерес за Републиката.

— Општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита спогодбено за останатите организации на здружениот труд за социјална заштита.

#### Член 2

Оваа спогодба е склучена на 16. IX. 1985 година и влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08-325/1

16 септември 1985 година

Скопје

### ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ГОСТИВАР

#### 301.

Врз основа на член 100 и 101 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 161 став 1 точка 6 и член 237 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на седницата на соборите на делегати корисници на услуги — работници и даватели на услуги, одржана на 15 ноември 1985 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ

#### Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците преку која се здружуваат средства врз основа на Програмата за развој на Општинската заедница, се определува во висина од 9,50% од бруто личниот доход на работниците, во која се содржани:

— стапката на придонесот за заложителни видови на здравствена заштита од 3,20% и

— стапката на придонесот за поавата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата од 6,30%.

#### Член 2

Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност, со средства за работа над кои постои право на сопственост и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вил на занимање вршат професионални дејности, должни се да плаќаат придонес за здравствена заштита по стапка од 10%.

Основа за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е даночната основица, но не помалку од гарантираниот личен доход.

#### Член 3

За обврзниците на придонесот за здравствена заштита од член 23 став 1 точка 5 и член 27 точка 6 од Законот за здравствена заштита (корисници на право од пензиско и инвалидско осигурување — пензионери) за кои основицата е определена во него лични примања, стапката на придонесот за здравствена заштита се утврдува во висина од 14,92% од него основицата.

#### Член 4

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на

здружен труд (детасирани работници) се определува по стапка во висина од 20% од утврдената основица и тоа:

— просечниот него личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што и претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основица се зема исплатениот просечен него личен доход во категоријацијата што ја има детасираниот работник.

Основицата од претходниот став во текот на годината се применува како аконтација.

По завршната сметка утврдената основица се утврдува дефинитивно и се изготвува конечна пресметка.

#### Член 5

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува:

1. 0,45% од доходот на основните организации на здружен труд и други самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи распоредени во областите од 01—11 од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77).

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од претходната точка е остварениот доход на организацијата.

2. 0,60% од личниот доход за обврзниците на придонесот распоредени во областите 12, 13 и 24 од Одлуката за единствената класификација на дејностите.

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од точка 2 претставува бруто личниот доход.

#### Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците под број 08-552/12 од 21. XII. 1983 година.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се применува од 1 ноември 1985 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-624

15 ноември 1985 година

Гостивар

Претседател,

Благоја Попоски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — РАДОВИШ

#### 302.

Врз основа на член 13 од Статутот на ОСИЗ за физичка култура — Радовиш, Собранието на заедницата донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА

#### Член 1

Висината на пресметковната стапка изнесува:

— од доходот на ОЗТ — 0,34%;

— од бруто личен доход во нестопанството — 0,17%.

#### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. X. 1985 година.

## Член 3

Со донесување на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-18 од 23 мај 1985 година.

Бр. 02-212  
17 октомври 1985 година  
Радовиш

Претседател,  
Јоцо Видов, с. р.

## ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ

## 303.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 9/78, 41/81 и 25/84) и член 22 од Статутот на ОСИЗ за култура — Радовиш, Собранието на заедницата на седницата одржана на 27 септември 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА

## Член 1

Во одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за култура — Радовиш за 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/85) член 2 се менува и гласи:

„За 1985 година се утврдуваат следните стапки на придонеси на СИЗ за култура — Радовиш и тоа:  
— придонес од доходот на стопанството 0,80%;  
— придонес од бруто личен доход од работен однос во нестопанството 0,20%.

## Член 2

Членот 3 се менува и гласи: Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1985 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-68  
27 септември 1985 година  
Радовиш

Претседател,  
Ворка Митева, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

## 304.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 32 став 1 точка 13 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на седницата одржана на 30 октомври 1985 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1985 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување висината на придонесот на Општинската СИЗ за социјална заштита — Свети Николе во 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/85).

## Член 2

Во член 1 се менува стапката на придонесот од доходот на стопанството и од 0,50% се зголемува на 1%.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 ноември 1985 година.

Бр. 0802-40  
31 октомври 1985 година  
Свети Николе

Претседател,  
Митко Ефремов, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

## 305.

Врз основа на член 58 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 9 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Струмица, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Струмица, на заедничката седница на сите собори на делегатите од 4 октомври 1985 година, донесе

## П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите, начинот и постапката за остварување на правата од здравствената заштита, кои се обезбедуваат на корисниците — работници и со нив изедначени лица, корисниците — работни луѓе и корисниците — земјоделци и членовите на семејствата на овие корисници (во натамошниот текст: корисници) во целост или делумно на товар на средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Струмица (во натамошниот текст: Заедница), врз основа на Законот за здравствена заштита (во натамошниот текст: Закон) и Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Струмица (во натамошниот текст: Статут).

## Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат на корисниците на здравствена заштита на кои им е признаено својство корисник и кои имаат постојано или повремено место на живеење на подрачјето и вон подрачјето на Заедницата, ако со закон, статут и овој правилник не е поинаку определено.

## Член 3

Здравствената заштита корисниците ја остваруваат, по правило, во здравствената организација на подрачјето на Заедницата со која таа остварува слободна размена на трудот, според начелата на слободен избор на здравствена организација и лекар.

Ако здравствената организација од став 1 на овој член кадровски и технички не е во можност да укаже потребна здравствена заштита, ќе го упати корисникот до најблиската здравствена организација која може да укаже таква здравствена заштита.

## Член 4

Правата од здравствената заштита и паричните надоместоци корисниците ги остваруваат по правило, во Заедницата, како и во Самоуправната организација и заедница, а определени права можат да остваруваат и во Регионалната самоуправна интересна заедница за здравствена заштита (Јужен регион, во натамошниот текст: Регионалната заедница) и во Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита (во натамошниот текст: Републичката заедница).

## Член 5

Корисниците, здравствената заштита ја остваруваат во здравствените организации за давање на примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита како и во специјализирани здравствени организации за определени видови на здравствената дејност.

## Член 6

Обемот, видовите и начинот на укажување на здравствена заштита на корисниците се утврдува секоја година со договор меѓу Заедницата и Медицин-

скиот центар — Струмица, како и другите здравствени организации од подрачјето на Регионалната заедница (Јужен регион) и од Републиката.

Здравствена заштита може да се остварува во обем, под услови и на начин утврдени со посебни самоуправни спогодби за користење на здравствена заштита вон подрачјето на Заедницата и за користење на здравствена заштита во странство.

#### Член 7

Членовите на семејствата на корисниците што живеат вон подрачјето на Заедницата, здравствената заштита ја остваруваат според самоуправните општи акти на Заедницата за здравствена заштита надлежна според местото на нивното живеење.

## II. ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЛЕКАР

#### Член 8

За остварување на примарната здравствена заштита како и за оценување на работната способност, за првите 30 дена на привремена спреченост за работа (во натамошниот текст: боледување), корисниците слободно избираат лекар и здравствена организација од подрачјето на Заедницата, најмалку за една година.

#### Член 9

Корисниците можат да се определат примарната здравствена заштита да ја користат во здравствена организација на подрачјето на Заедницата според местото на живеењето или местото на работењето.

Работниците во здружениот труд на кои се обезбедува здравствена заштита во здравствена организација во рамките на организацијата на здружениот труд, должни се здравствената заштита да ја остваруваат во таа здравствена организација ако имаат можност да вршат слободен избор на лекар.

Ако корисникот посебно не се определил за здравствена организација, односно лекар, ќе се смета дека се определил за онаа здравствена организација од подрачјето на Заедницата, која му е најблиска според местото на живеење, односно работа.

Членовите на семејствата на корисниците — работници и корисниците — работни луѓе, здравствената заштита ја користат во најблиската здравствена организација според местото на живеење, односно бораиштето.

Ако здравствената организација од подрачјето на Заедницата не е во можност на корисникот да му укаже потребна здравствена заштита, ќе го упати во најблиската здравствена организација од подрачјето на Регионалната заедница, односно соодветна здравствена организација во Републиката и надвор од неа.

#### Член 10

Корисниците кои работат вон подрачјето на Заедницата здравствената заштита ја остваруваат во најблиската здравствена организација според местото на работењето, а во обем, на начин и постапка утврдени со самоуправните општи акти на Заедницата за здравствена заштита на тоа подрачје.

#### Член 11

Корисниците за време додека привремено престојуваат надвор од подрачјето на Заедницата, имаат право да користат здравствена заштита во здравствена организација според местото на нивното престојување во случаите, и обемот и начин и во постапка предвидени со посебна Самоуправна спогодба на Републиките и покраинските заедници за здравствена заштита.

#### Член 12

Корисникот има право на избор на здравствена организација и лекар од општа медицина, стоматолог, односно забар, лекар — специјалист по медицина на трудот, педијатар, гинеколог, дерматовенеролог, пнеумофтизиолог и офталмолог.

Корисниците непосредно и без упат користат здравствена заштита во специјализираните диспанзери за борба против ракот, туберкулозата, алкохолизмот и душевните болести, како и во советувалиштата за мајки и деца за примена и давање на контрацептивни средства и болните од шеќерна болест.

Избраниот лекар е должен да ја следи општата здравствена состојба на корисникот и резултатите што се постигнуваат во третманот при укажувањето на примарната, специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита.

#### Член 13

Избраниот лекар не може да се промени пред истекот на рокот од една година, сметано од денот на регистрираниот избор. Промената на избраниот лекар за време на годишниот одмор, болеста, службен пат или отсуство, како и промена на местожителство на корисникот не се сметаат за промени во смисла на став 1 од овој член.

#### Член 14

Избраниот лекар може да се промени и пред истекот на рокот од член 13 од овој правилник во случај на:

1. престанок на работниот однос на корисникот односно лекарот;
2. промена на местото на живеењето, односно бораокот на корисникот, односно лекарот, и
3. судрување меѓу корисникот и лекарот.

Во случаите од став 1 точка 3 одлучува работниот орган на здравствената организација, по барање на корисникот, односно лекарот.

Ако корисникот не е задоволен од одлуката на надлежниот орган од став 2 на овој член има право на приговор до самоуправниот орган на здравствената организација чија одлука е конечна.

#### Член 15

Здравствената организација на корисникот може да му го ускрати натамошното лекување, ако тој во своето однесување ја попречува нејзината работа или го нарушува куќниот ред, ако не се придржува на одредениот начин на лекување или грубо се однесува спрема избраниот лекар (закажување, обид за физички напад и сл.).

Здравствената организација не може да го одбие односно прекине лекувањето и укажувањето на друга медицинска помош, ако поради тоа можат да настанат штетни последици по животот и здравјето на корисникот, ако се работи за заразно заболување, душевна болест или за деца до 15 годишна возраст, како и за време на боледување настанато како причина на болест, повреда на работа и професионални заболувања се додека боледува.

Во случаите од став 2 на овој член одлучува работниот орган на здравствената организација а по приговор самоуправниот орган на здравствената организација.

#### Член 16

Корисникот за време на лекувањето има право да побара од здравствената организација конзилијарен преглед или консултација на лекар што сам ќе го избере, ако се работи за болест од потешка природа ако е предложено да се подложи на оперативен зафаг или ако му се влоши здравствената состојба.

Конзилијарен преглед од став 1 на овој член може да бара и лекарот што го лекува корисникот.

Мислењето на конзилиумот е задолжително за лекарот кој го лекува корисникот и за лекарската комисија.

Ако конзилијарниот преглед се врши надвор од местото на живеење или работа, на корисникот му припаѓаат патни и дневни трошоци на товар на средствата на Заедницата.

#### Член 17

Кога корисникот не е задоволен од укажувањето или укажаната здравствена заштита, како и ако не е задоволен од односот на здравствен работник

на здравствената организација, има право да поднесе приговор до работодадниот орган на здравствената организација и да добие одговор во рок од пет дена.

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува писмено или усно.

Ако корисникот на здравствена заштита не е задоволен од одговорот по приговорот има право на жалба до самоуправниот орган на здравствената организација.

### III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

#### 1. Примарна здравствена заштита

##### Член 18

Корисникот кој е во работен однос, по правило, примарната здравствена заштита ја користи вон од своето редовно работно време, ако е тоа можно.

##### Член 19

Примарната здравствена заштита, корисниците ја остваруваат непосредно, без упат, кај избраната здравствена организација и лекар, врз основа на здравствена легитимација и лична карта како доказ за својството на корисник.

Во примарната здравствена заштита, покрај здравствената заштита од член 19 од Законот за здравствена заштита, се вршат и следните работи:

1. давање оценка за здравствената состојба, определување на начинот и видот на лекувањето, прелишување на лекови, протетички средства, протези и други помагала, следење на текот на лекувањето и упатување на корисниците што се во работен однос за оценување на изгубената работна способност;

2. упатување за оценка на намалена работна способност и определување работа со скратено работно време во текот на лекувањето од болест и професионално заболување;

3. давање оценка за настапување на бременоста на корисник — жена во работен однос заради определување на отсуство од работа поради бременост и породување;

4. определување на потреба од придружник на корисник за време на патување поради остварување здравствена заштита во друго место;

5. утврдување потреба од нега на болен член од семејството на корисникот;

6. определување изолација на корисник во случај на опасност од зараза;

7. давање мислење за тоа дали неспособноста за работа намерно е предизвикана односно дали оздравувањето намерно се спречува;

8. определување на потреба од користење на превозно средство во врска со остварување на здравствена заштита;

9. утврдување здравствена и работна способност за работа на определени работи и работни задачи;

10. водење на пропишана медицинска документација и евиденција за лекување и следење на општата здравствена состојба на корисниците, и

11. други работи во врска со остварување на правата од здравствена заштита утврдени со закон, самоуправниите општи акти на Заедницата и здравствената работна организација.

##### Член 20

Примарната здравствена заштита на корисниците им се укажува од избраниот лекар и здравствена организација во смисла на член 12 од овој правилник.

##### Член 21

Ако корисникот примарната здравствена заштита ја остварува во друга здравствена организација, а не во онаа здравствена организација што ја избрал, должен е да ја плати разликата во цената на здравствените услуги, освен во итни случаи.

##### Член 22

Корисникот има право да остварува определени здравствени услуги и нега во својот стан и во службата за итна медицинска помош, кога според мисле-

њето на избраниот лекар односно лекарот на службата за домашна посета и итна медицинска помош постои медицинска оправданост, односно кога корисникот поради болест не е во можност таква здравствена заштита да користи по редовен пат кај избраниот лекар, се додека постојат оправдани медицински индикации за користење на таква заштита.

Ако корисникот од став 1 на овој член очигледно неоправдано ќе ја повика службата за домашна посета, односно итна медицинска помош, должен е сам да ги сноси трошоците за тие услуги.

Приговор против мислењето на избраниот лекар, лекарот на домашна посета и на итна медицинска помош во смисла на став 2 од овој член се поднесува до лекарската комисија на Заедницата во рок од 48 часа. Приговорот се поднесува усно на записник или писмено до лекарот што го дал таквото мислење, кој е должен без одлагање, а најдоцна во рок од 3 дена, заедно со поставената дијагноза да го достави до лекарската комисија, која врз основа на непосреден преглед на корисникот дава свое мислење во рок од 3 дена по приемот на приговорот.

Мислењето на лекарската комисија е конечно.

##### Член 23

Корисник — породилка има право на медицинска помош и нега во својот стан непосредно по отпуштање од породилиште, ако за таква помош, односно домашна нега, според мислењето на избраниот лекар, постои неопходна потреба поради здравствена состојба на породилката, односно новороденчето и ако за тоа подрачје е организирана таква служба.

##### Член 24

Под одредени услови и медицински и социјални критериуми, корисниците имаат право и на домашна нега на подрачјето на кое е организирана таква служба.

##### Член 25

Избраната здравствена организација, односно лекар е должен да води здравствен картон, по пропишан образец за секој корисник кој се определил за користење на здравствена заштита.

Во здравствениот картон, редовно, се внесуваат сите податоци според пропишаниот образец.

#### 2. Специјалистичко-консултативна здравствена заштита

##### Член 26

Специјалистичко-консултативната здравствена заштита од член 200 од Законот за здравствена заштита, корисниците ја остваруваат во Медицинскиот центар — Струмица, здравствена организација од подрачјето на Регионалната заедница (Јужен регион) и во други соодветни здравствени организации.

##### Член 27

Ако избраниот лекар од општа медицина односно лекарот специјалист најде дека заради дијагностицирање, лекување, рехабилитација и оценка на работната способност е потребен специјалистичко-консултативен преглед, ќе го упати корисникот на таков преглед кај лекар специјалист од соодветната специјалност во Медицинскиот центар, ако нема таков, во најблиската здравствена организација од подрачјето на Регионалната заедница (Јужен регион). Мислење за преглед и лекување кај лекар супспецијалист дава лекар специјалист од соодветна гранка на специјалност, а ако таков нема избраниот лекар.

Кон упатот од став 1 на овој член лекарот е должен да му достави на лекарот специјалист наод за здравствената состојба на корисникот, негово мислење за состојбата со јасно поставено барање за натамошно испитување и лекување.

Кога лекарот специјалист на кој му е испратен корисникот на специјалистичко консултативна здравствена заштита закажува повторен преглед, лекување

и контрола, нема да бара нов упат додека трае лекувањето заради кое бил прв пат упатен на преглед, лекување и контрола. Лекарот специјалист на извештајот, кој го враќа на лекарот што го упатил на специјалистички преглед, ќе го запише датумот кога корисникот повторно треба да се јави на лекување и контролен преглед без упат.

#### Член 28

Корисникот кој остварува специјалистички преглед и услуги врз основа на упат надвор од подрачјето на избраната здравствена организација има право на дневни трошоци според времето поминато на пат и на патни трошоци според цената на определен вид на јавно превозно средство.

За остварување на здравствена заштита од став 1 на овој член, лекарот што го дава упатот издава патен налог на кој здравствената организација што укажува здравствена заштита става потврда за денот и часот на приемот и завршување на прегледот и лекувањето со потпис и факсимил на лекарот и заверка со печат на работна организација.

Корисникот упатен на специјалистичко-консултативна здравствена заштита должен е да се јави на здравствената организација на која е упатен најдоцна во рок од 10 дена по приемот на упатот, а по завршениот преглед и лекување во рок од 3 дена да се јави на лекарот што го упатил со резултатите од прегледот, заради натамошен третман.

### 3. Болничка здравствена заштита

#### Член 29

Болничка здравствена заштита од член 21 од Законот за здравствена заштита корисниците остваруваат во Медицинскиот центар — Струмица, во стационарните здравствени организации на подрачјето на Регионалната заедница (Јужен регион) или друга соодветна здравствена организација.

#### Член 30

Избраниот лекар, лекарот специјалист кај кој корисникот бил упатен на преглед и лекување, како и лекарот на Службата за итна медицинска помош, ако најде дека е потребно корисникот да се упати на болничко лекување, ќе го упати до стационарното одделение на Медицинскиот центар — Струмица, односно во соодветна стационарна здравствена организација.

Ако стационарното одделение на Медицинскиот центар — Струмица, не може да укаже потребна здравствена заштита, корисникот ќе биде упатен во соодветна стационарна здравствена организација надвор од подрачјето на Заедницата. Болничко лекување вон Републиката одобрува Комисија на лекари — вештачи на Заедницата, по предлог на лекар специјалист, односно мислење од соодветна клиника при Медицинскиот факултет — Скопје.

#### Член 31

Стационарната здравствена организација кај која корисникот се лекува, ако најде за потребно со интересен упат ќе го упати корисникот во друга стационарна здравствена организација, заради укажување на соодветна болничка здравствена заштита, а за тоа ќе го извести лекарот и здравствената организација која го упатила на стационарно лекување во рок од 3 дена од кога корисникот го упатила во другата стационарна здравствена организација.

#### Член 32

Корисникот, при остварување на болничка здравствена заштита надвор од Заедницата има право на патни и дневни трошоци според член 28 од овој правилник.

#### Член 33

Корисникот кој ќе биде упатен на болничко лекување должен е да се јави на стационарната здравствена организација заради болничко лекување вед-

наш, а најдоцна во рок од 3 дена од денот на издавањето на упатот, со исклучок на специјализираните стационарни организации каде приемот се врши по покана.

#### Член 34

Стационарната здравствена организација е должна, во итен случај, да го прими корисникот на болничко лекување и без упат.

Кога корисникот е примен како итен случај, без упат, стационарната здравствена организација прибавува доказ за неговото својство на корисник на право од здравствена заштита и на која заедница за здравствена заштита ѝ припаѓа.

#### Член 35

Ако стационарната здравствена организација на која корисникот ѝ е упатен на лекување нема слободно место за прием и сместување на болниот, а случајот не е итен, го одлага приемот за одредено време или писмено ќе го повика болниот, откако ќе се создадат услови за прием, кое го забележува на болничкиот упат. Во таков случај од болниот нема да се бара нов упат.

#### Член 36

Стационарната здравствена организација по прием на болниот ќе изврши преглед и ќе одлучи дали е потребно стационарно лекување.

Ако при прегледот од став 1 на овој член ќе се утврди дека нема потреба корисникот да се прими на болничко лекување, истиот го враќа на лекарот што го упатил на болничко лекување со мислење за натамошниот третман на лекувањето во примарната здравствена заштита.

#### Член 37

По завршеното болничко лекување корисникот е должен да се јави на лекарот што го упатил во рок од 3 дена по отпуштањето од стационарната здравствена организација со отпузната листа и друга медицинска документација за определување на натамошниот третман на лекувањето.

Ако корисникот за време на болничкото лекување одбие одредени медицински услуги или интервенции, кое ќе се потврди со писмена изјава, за кои според закон не е потребна негова согласност, се смета дека болниот го прекинал натамошното лекување. Ако болниот одбие да потпише таква изјава и не се подложи на определени медицински интервенции, за тоа се составува службена белешка во присуство на двајца сведоци.

#### Член 38

Ако стационарната здравствена организација утврди дека постојат услови за лекување на корисникот во домашни услови, може непосредно да го организира таквото лекување или да му предложи на лекарот што го упатил, домашното лекување да се организира во примарната здравствена заштита.

Домашно лекување од став 1 на овој член се организира за болни за кои е потребна непосредно организациона помош од лекар и други здравствени работници заради давање на терапија, водење на температура на листа, историја на болеста и друга здравствена евиденција предвидена за стационарно лекување, под услов за тоа да постојат станбени и други услови и ако со таквото лекување не се доведува во опасност здравствената состојба на членовите на семејството на болниот (заразни и други болести).

Меѓусебните права и обврски на семејствата на корисникот и Заедницата во врска со обезбедување на исхрана и нега на болниот, се регулираат со посебен договор.

#### Член 39

За време на стационарно лекување на дете — доенче до 1 година, мајката го придружува детето, а дете над 1 до 3 години мајката може да го придружува само во исклучителни медицински оправдани случаи.



По исклучок на став 1 од овој член, во медицински оправдани случаи може и друго болно лице да се придружува за време на болничкото лекување, по одобрение на лекарска комисија.

Потребата од придружник од став 1 и 2 од овој член ја утврдува раководителот на одделението. Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член на придружникот му се обезбедува исхрана и сместување на товар на средствата на Заедницата.

#### Член 40

Контролен преглед на корисникот кој се лекувал во стационарна здравствена организација се врши во избраната здравствена организација, а ако за тоа не постојат услови, во најблиската здравствена организација, која може да изврши таков преглед од подрачјето на Регионалната заедница — Јужен регион.

Ако е потребно корисникот заради контролен преглед да биде упатен во друга здравствена организација вон подрачјето на Регионалната заедница (Јужен регион), лекарот што дава упат треба да прибави мислење од лекарската комисија на Заедницата.

#### Член 41

Децата на родители болни од активна туберкулоза, кои немаат услови за живеење во станот на родителите, можат да се изолираат со сместување во соодветни социјални организации или во домови на други семејства со надоместок на товар на средствата на Заедницата.

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува Собранието на Заедницата.

### 4. Лекување во специјализирани здравствени организации за медицинска рехабилитација

#### Член 42

Упатување на корисник во стационарна здравствена организација специјализирана за медицинска рехабилитација со примена на природни фактори ќе се врши по завршување на медикаментозното лекување.

Поблиски услови за лекување во стационарните здравствени организации специјализирани за медицинска рехабилитација со примена на природни фактори ќе бидат утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата.

#### Член 43

Корисникот може да се упати во специјализирана здравствена организација за медицинска рехабилитација кога таквото лекување е неопходно и тоа првенствено на подрачјето на Заедницата, односно Регионалната заедница (Јужен регион), а ако такви нема, во најблиската за тоа специјализирана здравствена организација на подрачјето на Републиката и надвор од неа.

#### Член 44

Потреба од користење на медицинска рехабилитација надвор од подрачјето на Заедницата во рамките на Републиката, ја утврдува Конзилиум од лекари — физијатри, кој едновременно ја утврдува и должината на лекувањето и здравствената организација во која истото ќе се спроведе.

Потребата од користење на медицинска рехабилитација надвор од подрачјето на Републиката, ја утврдува Комисијата на вештаци — лекари на Заедницата, по претходно прибавено мислење од соодветна клиника при Медицински факултет — Скопје.

Лекување во здравствена организација специјализирана за медицинска рехабилитација ќе се одобри, ако корисникот претходно бил лекуван во соодветна здравствена организација, па во текот на лекувањето е утврдено дека е неопходно истото да продолжи со примена на комбинирана метода — рехабилитациона терапија и природен фактор.

#### Член 45

Предлог за лекување со медицинска рехабилитација дава избраниот лекар, а по мислење на лекар специјалист од соодветната специјалност, кое со потребно образложение се доставува на лекарската комисија на Заедницата.

Со предлогот од став 1 на овој член се доставува и потребна медицинска документација (анамнеза на болеста, лабораториски анализи и резултати од други прегледи, врз основа на кои може да се согледа движењето на болеста, промените кои настануваат, дијагнозата на болеста поради која се предлага лекувањето, како и дијагноза на другите болести и состојбата утврдена со прегледите, примената терапија, обемот, методот и траењето на лекувањето и рехабилитацијата до денот на давање на предлогот со определување на здравствена организација во која да се спроведе рехабилитацијата.

#### Член 46

Наодот на лекарската комисија треба да ги содржи сите битни акти од кои се раководела при одобрување на лекувањето, називот на здравствената организација во која корисникот треба да биде упатен на лекување, како и дали е потребно придружник за време на пагувањето.

#### Член 47

Ако лекарската комисија утврди дека нема потреба корисникот да биде упатен на лекување во здравствена организација за медицинска рехабилитација надвор од подрачјето на Заедницата, тоа ќе го образложи посебно, а корисникот има право на приговор до Комисијата на лекари — вештаци на Заедницата во рок од 5 дена по приемот на наодот од лекарската комисија.

Комисијата на лекари — вештаци, го донесува својот наод, по приговорот, по правило, врз основа на непосреден преглед на корисникот и медицинската документација, но најдоцна во рок од 30 дена по приемот на приговорот, чија оценка е конечна.

#### Член 48

Врз основа на наодот на лекарската комисија од член 46 од овој правилник, избраниот лекар дава упат за болничко лекување во определената стационарна здравствена организација за медицинска рехабилитација, кој Стручната служба на Заедницата го доставува на стационарната здравствена организација.

Корисникот ќе пристапи на лекување, откако ќе биде повикан од стационарната здравствена организација од став 1 на овој член а на лекување должен е да пристапи на закажаната дата, освен ако од оправдани причини тоа не е можно.

Ако здравствената организација од став 1 на овој член од објективни причини не го повика корисникот на лекување во рок од шест месеци од денот кога го примиле упатот, корисникот повторно ќе се подложи на преглед на лекарската комисија поради утврдување дали постои потреба за такво лекување.

#### Член 49

Во случај лекувањето од член 46 од овој правилник треба да биде прекинато, по мислење на лекарот од стационарната здравствена организација за медицинска рехабилитација, таквото лекување може да продолжи по престанокот на акутното заболување, на барање од корисникот, ако за тоа не постојат контраиндикации.

#### Член 50

Ако корисникот, покрај мислењето на лекарската комисија, лекувањето од член 46 го користи во друга стационарна здравствена организација за медицинска рехабилитација, а не во онаа која ја определила лекарската комисија, Заедницата нема да ги сноси трошоците за таквото лекување.



## Член 51

Корисник со вродени или стекнати говорни недостатоци, користи таква здравствена заштита заради лекување и рехабилитација на говор и слух во специјализирани здравствени организации, во прв ред на подрачјето на Заедницата или Регионалната заедница (Јужен регион), кога постојат индикации врз основа на кои може да се очекува определен успех.

Лекувањето и рехабилитацијата од став 1 на овој член се остварува врз основа на упат од надлежен лекар специјалист, а ако лекувањето се врши надвор од Регионалната заедница, потребно е и мислење од лекарската комисија.

## 5. Укажување на итна медицинска помош

## Член 52

Под итна медицинска помош се подразбира медицинска помош која е неопходна за да се отстрани непосредна опасност по животот и здравјето на корисникот.

Итна медицинска помош се укажува од секоја здравствена единица на Медицинскиот центар — Струмица, која според карактерот на дејноста што ја врши може таква помош да укаже.

Во моментот на укажувањето итна медицинска помош не е задолжително поднесување на доказ за својството на корисник.

## Член 53

Медицинскиот центар — Струмица должен е да обезбеди укажување на итна медицинска помош.

Секој здравствен работник во случај на потреба во рамките на своите можности е должен да укаже итна медицинска помош и надвор од работното време, без оглед дали тоа од него е побарано или не.

Во случај на потреба на корисникот на кого му е укажана итна медицинска помош заради дефинитивно медицинско згрижување да се упати во друга здравствена организација, која укажала итна медицинска помош должна е да организира соодветен превоз и медицинска нега до здравствената работна организација во која корисникот се упатува.

## Член 54

Итна медицинска помош на корисниците, по правило, пружа најблиската здравствена организација која има организирана служба за итна медицинска помош, без оглед на тоа каде корисникот е пријавен за користење на здравствена заштита во смисла на член 12 од овој правилник.

## Член 55

Во исклучително тешки случаи, ако здравствената организација по добиена покана за укажување на итна медицинска помош благовремено не укаже таква или го извести болниот дека од објективни причини не може да укаже, корисникот има право, ако нема сопствено превозно средство, да ангажира друго превозно средство заради превоз на корисник — болно лице до најблиската здравствена организација која може да укаже итна медицинска помош, во кој случај на корисникот му припаѓа право на надоместок на трошоците.

Височината на надоместокот на трошоците од став 1 на овој член ја утврдува Собранието на Заедницата.

## 6. Домашно лекување и нега

## Член 56

Укажување на здравствена заштита со домашно лекување и нега (теренска служба) врши Медицинскиот центар преку организирана служба, ако потребата за такво лекување е медицински оправдана.

## Член 57

Корисниците можат да користат домашно лекување и нега во следните случаи:

1. ако не е потребно болничко лекување, а корисникот поради природата на болеста не е во сос-

тојба таква здравствена заштита да остварува во службата за примарна здравствена заштита;

2. кога по завршување на болничкото лекување е потребно да се продолжи со домашно лекување;

3. ако е потребно стационарно лекување, а постојат медицински и станбени услови за домашно лекување.

## Член 58

Оценка за потреба од домашно лекување и нега дава избраниот лекар, земајќи во предвид медицинските, социјалните и други услови и можности за спроведување на овој вид лекување.

Избраниот лекар преку лекарот за домашно лекување должен е да организира спроведување на домашното лекување и нега на корисникот и да се грижи оваа здравствена заштита да биде ефикасна и во обем неопходен за подобрување на здравствената состојба на корисникот.

## 7. Здравствена заштита во врска со бременоста и породувањето

## Член 59

Здравствената заштита во врска со бременоста и породувањето се пружа според Програмата за задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Медицинскиот центар — Струмица, е должен во секој случај да пружи здравствена заштита во врска со бременоста и породувањето во станот на корисникот, ако е медицински индицирано сместување во стационарна здравствена организација, но не како неопходно, односно ако стационарното сместување не е возможно.

## Член 60

Кога се укажува здравствена заштита во врска со бременоста и породувањето во станот на корисникот се применуваат одредбите за укажување на итна медицинска помош.

## 8. Забоздравствена заштита, забнопротетичка помош и забнопротетички средства

## Член 61

Корисниците остваруваат забоздравствена заштита, забнопротетичка помош и забнопротетички средства во здравствена — организација и кај лекар — stomалогот од член 12 од овој Правилник.

Забоздравствената заштита опфаќа превентивна забоздравствена заштита и нега и лекување на забите и устата.

Забнопротетичката помош и забнопротетичките средства корисниците ги остваруваат во обем утврден со посебен правилник.

Забнопротетичките средства се користат со преходна заверка на потврда, а со која истите се одобрени од Стручната служба на Заедницата.

## Член 62

За време на привремениот престој надвор од подрачјето на Заедницата, односно надвор од местото на живеењето, корисниците можат да користат забоздравствена заштита за нега и лекување на заболените заби и уста според посебна самоуправни спогодба со која се регулира користењето на здравствена заштита надвор од подрачјето на Заедницата на која и припаѓа корисникот.

## Член 63

Корисниците кои живеат надвор од подрачјето на Заедницата, користат забоздравствена заштита и забнопротетичка помош и забнопротетички средства кај здравствената организација на подрачјето, според местото на живеење, во обем и на начин утврден за подрачјето на Заедницата на кое тие живеат.

Забоздравствена заштита од став 1 на овој член, корисниците можат да остваруваат и на подрачјето на оваа Заедница во обем пропишан со самоуправни акти на Заедницата без право на патни и дневни трошоци.

## Член 64

Забнопротетичката помош и забнопротетичките средства корисниците ги остваруваат под услови пропишани со правилник со кој се регулираат индикациите, стандардите на материјалите и роковите на траењето на протетските и ортотичките средства, слушните помагала, помагалата на гласен говор и забно-протетичките средства како и условите на претходно осигурување предвидени со Статутот на Заедницата.

## Член 65

Потребата од забнопротетичка помош и забнопротетички средства ја утврдува избраниот лекар — стоматолог со издавање на потврда за изработка на потребните забнопротетички средства.

## Член 66

Ако корисникот побара забнопротетичките средства да се изработат од материјали над предвидениот стандард, должен е да ја плати разликата во цената помеѓу употребените надстандардни материјали и цената на стандардните материјали, ако здравствената организација му ги обезбедува тие материјали.

## Член 67

Превентивните мерки на забоздравствената заштита на корисниците се обезбедуваат врз основа на програма и договор за пружање на здравствена заштита на Заедницата и здравствената организација.

При програмирањето и договарањето на здравствената заштита од став 1 на овој член, особено приоритет се дава на децата и младината и на работниците кои почесто се изложени на заболувања на забите како графичките, хемиските и другите работници.

## Член 68

Корисниците имаат право на протетички и ортотички средства и помагала кои ги набавуваат од организациите кои изработуваат или вршат промет на такви средства и помагала и со кои Заедницата има склучено договор за изработка односно да врши промет на истите или без договор врз основа на засновани деловни односи.

## Член 69

Потребата од набавка на протетички и ортотички средства и помагала ја утврдува лекар-специјалист од соодветна специјалност и за тоа издава потврда која се заверува во Стручната служба на Заедницата.

## Член 70

Потврда за набавка на протетички и ортотички средства и помагала како и забнопротетички средства и помагала кои се евидентирани од Стручната служба на Заедницата, а поради губење или уништување не биле искористени за набавка на овие средства и помагала, на корисникот ќе му се издаде друга потврда за набавка на такво средство и помагало откако Стручната служба на Заедницата во постапка по барањето а корисникот со сигурност ќе утврди дека со првата потврда корисникот не добил такви.

## 9. Лекови и санитетски материјали

## Член 71

Корисниците за време на лекувањето вон стационарна здравствена организација, имаат право на лекови и санитетски материјали, кои ги препишува избраниот лекар од член 12 од овој Правилник.

Начинот и постапката за препишување и издавање на лекови се уредува со самоуправен општ акт на Републичката заедница.

Готовите лекови што се издаваат на рецепт на корисниците на товар на средствата на Заедницата, се утврдуваат со самоуправен општ акт на Републичката заедница.

## Член 72

Во одредени случаи на подолго лекување кога од соодветна клиника и институт во земјата е утврдено дека за поуспешно лекување неопходно се пот-

ребни лекови кои не се опфатени со самоуправниот општествен акт на Републичката заедница или дека треба да се употребат лекови од странско производство кои не се пуштени во промет во нашата земја, на корисникот ќе му се препишат тие лекови или одобри набавка на лекови од странство на товар на средствата на Заедницата.

Одобрение за набавка на лекови за секој поединечен случај од странство дава Стручната служба на Заедницата во постапка со која се обезбедува ефикасност во остварување на здравствена заштита, односно до колку препишаниот лек се наоѓа на списокот на лековите од странство кои не се регистрирани во нашата земја и на нашето здравство му се неопходно потребни, односно за кои постои согласност на ниво на Југославија, да се издаваат на рецепт на осигурени лица на товар на средствата на Заедниците за здравствена заштита.

Лековите од став 1 на овој член, по правило, се набавуваат преку „Реплек — Македонија“ врз основа на барање од Стручната служба на Заедницата, односно аптеката при Медицински центар — Струмица, и во исклучителни случаи поради итност или за помали количини такви може да набави и корисникот со право и на надоместок на цената на лековите во динарски средства и според курсот на конвертибилната валута на денот на набавката, но без право на патни и дневни трошоци.

## Член 73

Корисниците учествуваат во трошоците при набавка на лекови од член 71 и 72 од овој правилник во износ, односно процент кој го утврдува со Одлука Собранието на Заедницата.

## Член 74

Корисниците со постојано место на живеење надвор од подрачјето на Заедницата, како и за време на привремено престојување на подрачје на друга Заедница под услови утврдени со посебна самоуправна спогодба, користат лекови според прописите утврдени од Заедницата на чие подрачје корисникот остварува здравствена заштита.

## 10. Здравствена заштита со плаќање на разлика во цените на здравствените услуги

## Член 75

Корисниците можат да остваруваат здравствена заштита надвор од подрачјето на Заедницата независно од условите и начинот утврдени со член 58 од Законот за здравствена заштита до колку ја платат разликата во цената на здравствените услуги.

## Член 76

Ако корисникот определени видови на здравствени услуги не сака да остварува во здравствена организација во која според Законот за здравствена заштита и самоуправните акти на Заедницата треба да ги остварува на негово барање избраниот лекар или Лекарската комисија на Заедницата, ќе му одобри тие да ги остварува во здравствена организација, која сам ќе ја определи, под услов да ја плати разликата во цената на тие здравствени услуги од здравствената организација во која треба да ги остварува и здравствената организација во која ги остварувал, како и без право на патни и дневни трошоци.

Во случаите од став 1 на овој член, избраниот лекар ќе издаде упат на корисникот да може да остварува определени видови здравствени услуги во здравствена организација, која сам ја определил, со тоа што од корисникот ќе прибави писмена изјава, со два примерока, со која истиот ќе се обврзе да ја плати разликата во цената на здравствените услуги и нема да бара патни и дневни трошоци, кон упатот се прилага и потврда од Стручната служба на Заедницата за височината на цените на здравствените услуги со кои може да се задолжи Заедницата.

Изјавата и потврдата од став 2 на овој член се прилагаат кон упатот и се негов сопствен дел.

## 11. Здравствена заштита во странство

### Член 77

Корисниците остваруваат здравствена заштита и надвор од земјата (во странство) под услови и на начин утврдени со самоуправната спогодба предвидена со член 60 од Законот за здравствена заштита.

## IV. ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ

### Член 78

Во оценување на привремена спреченост за работа поради болест, повреда, медицинско испитување за доброволно давање на крв, ткиво и органи и негување на болен член на семејството, неопходно придружување на болно лице упатено на преглед при лекување во други места, изолираност заради спречување на зараза, отсуство поради бременост и породување во постапка за остварување право на надоместок на личен доход, учествуваат:

1. лекарот од член 12 од овој правилник,
2. лекарска комисија,
3. комисија на лекари — вештачи.

На корисниците — работници во работните организации во кои постои здравствена организација или определена здравствена единица, работната способност ја цени лекарот од здравствената организација, односно единица, ако корисникот во смисла на член 12 од овој правилник извршил слободен избор на лекар од оваа здравствена организација, односно единица, освен ако е во прашање лекар — гинеколог.

Оценка за работната способност на корисниците за првите 30 дена дава лекарот од точка 1 а над 31-от ден лекарската комисија од точка 2 став 1 од овој член. Нивната оценка е задолжителна за сите ако не се побива со приговор.

Корисникот — работник, работната организација и приватниот работодавач, имаат право на приговор во рок од 3 дена против оценката на лекарот до лекарската комисија, а против оценката на лекарската комисија до комисијата на лекари — вештачи. Приговорот на оценката на привремена спреченост за работа, ако е благовремен и допуштен, го одлага извршувањето на порано дадената оценка од лекарот односно лекарската комисија. Лекарската комисија и комисијата на лекари — вештачи се должни оценката доволно да ја образложат и појаснат.

Оценката по приговорот се дава најдоцна во рок од 5 дена по приемот на приговорот.

### Член 79

При оценување на работната способност, лекарот односно лекарската комисија треба да се раководат особено од следниве начела:

— современите достигнувања на медицинската наука,

— оценката за здравствената и работната способност на корисникот да се заснова на објективни и реални факти кои се потврдуваат од непосредниот преглед и потребната медицинска документација,

— спроведување на потребни истражувања како предуслов за квалитетно и ефикасно лекување и објективна оценка на работната способност,

— почитување на достоинството на личноста и другите морални норми на социјалистичкиот хуманизам, и

— општествена и стручна контрола над работата на оценувањето на работната способност.

### Член 80

На корисникот — работник, за време кога се наоѓа надвор од подрачјето на Заедницата, односно избраната здравствена организација, отсуство од работа поради привремена неспособност за работа може да одобри овластен лекар од здравствената организација на тоа подрачје и тоа само во случај на неопходна потреба и најмногу до 30 дена. Во таков случај корисникот е должен веднаш а најдоцна во рок од 5 дена да ја извести својата работна органи-

зација за одобреното отсуство од работа поради привремена неспособност за работа. Ако корисникот е сместен во стационарна здравствена организација, должен е во истиот рок да ја извести својата работна организација, ако тоа му го овозможува неговата здравствена состојба, односно стационарната здравствена организација, која корисникот го примила на лекување, ако тој не е во состојба самиот да се јави на својата работна организација.

Работната организација на корисникот односно приватниот работодавач, имаат право да бараат од лекарската комисија на Заедницата, да се утврди дека не постоеле индикации според медицинските критериуми за привремена неспособност за работа на корисникот во времето на одобреното отсуство од работа од став 1 на овој член. Ако работната организација и приватниот работодавач не побараат од лекарската комисија преоценување на одобреното отсуство од работа кое го одобрил лекар од друга здравствена организација, должни се на корисникот за истото да му исплатат надоместок на личен доход.

Под условите од став 2 на овој член и корисникот има право да бара оценување на неговата работна способност поради привремена неспособност за работа, ако на негово барање лекарот од друга здравствена организација не одобрил отсуство од работа а корисникот отсуствува од работа.

Оценката на лекарската комисија од став 1 и 2 од овој член по приговорот е конечна.

### Член 81

Кога лекарот од член 79 од овој Правилник ќе утврди дека корисникот е неспособен за работа поради болест и други причини на привремена спреченост за работа го утврдува и денот на настанување на таа неспособност.

При утврдување на неспособноста за работа се определува и денот кога корисникот треба да се јави на контролен преглед. Пред истекот на 30 дена на привремената неспособност за работа, лекарот е должен медицински да го обработи случајот и корисникот да го упати на надлежната лекарска комисија поради оценка на работната способност преку 30 дена, освен ако корисникот се наоѓа на болничко лекување.

Во исклучително оправдани случаи привремена неспособност за работа за изминатиот период на барање од корисникот, работната организација и приватниот работодавач, може да се оценува и ретроактивно од лекарската комисија, односно комисијата на лекари — вештачи на Заедницата, имајќи ги предвид сите околности за здравствена состојба на корисникот во тој период и терапијата која ја примал.

### Член 82

Ако избраниот лекар оцени дека кај корисникот постои потреба привремената спреченост за работа да трае подолго од 30 дена, должен е да го упати на лекарската комисија за натамошна оценка на работната способност.

### Член 83

Лекарот кој го следи движењето на болеста на корисникот за време на неговата привремена неспособност за работа, должен е да го упати на лекарска комисија поради оценка на работната способност, покрај случаите од член 81 став 2 од овој правилник, уште и во следниве случаи:

1. Кога ќе настапи привремена неспособност за работа, истото заболување во рок од 30 дена по заклучување на претходната привремена неспособност за работа:

— ако претходната привремена неспособност за работа траела 30 и повеќе дена;

— кога збирот на деновите на привремената неспособност за работа изнесува 30 дена, ако претходната неспособност била пократка од 30 дена, а прекинот не траел повеќе од 30 дена.

2. кога е привремено спречен за работа без прекин од 30 дена од различни заболувања (дијагнози);

3. кога е привремено неспособен за работа преку 30 дена со скратено работно време.

#### Член 84.

По отпуштање на корисникот од болничко лекување, неговата работна способност ја ценат:

1. лекарот, ако од денот на настапување на привремената неспособност за работа поминало помалку од 30 дена;

2. лекарската комисија, ако од денот на настанување на привремената неспособност за работа поминало повеќе од 30 дена.

#### Член 85

Лекарот кој го следи движењето на болеста на корисникот за време на привремената неспособност за работа може истата да ја прекине и пред истекот на рокот утврден од лекарската комисија, ако според негова оценка кај корисникот настапила способност за работа, на која корисникот може да приговори до лекарската комисија.

#### Член 86

Корисникот кој поради инвалидност и преостанатата работна способност е определен да работи со скратено работно време од најмалку половина од полното работно време како и корисник кој поради инвалидност и преостанатата работна способност е определен да работи на друга соодветна работа со полно работно време за заболувањата од кои најчесто настанала инвалидност, лекарот може да му утврди привремена неспособност за работа само поради влошување на состојбата од која е настанала инвалидност и тоа по претходно прибавено мислење од лекарската комисија.

Мислењето на лекарската комисија е задолжително за лекарот.

#### Член 87

Кога корисникот за време на привремената неспособност за работа поради болест, повреда и професионално заболување е ставен во притвор или истражен затвор, спреченоста за работа ја оценува лекарот односно лекарската комисија врз основа на извештајот од лекарот кој им пружа здравствена заштита во притворот односно истражниот затвор.

#### Член 88

За време на привремената неспособност за работа утврдена од лекар, односно лекарска комисија, корисникот е должен лекувањето и боледувањето правилно да ги користи и да постапува по упатството на лекарот, а лекарот е должен на соодветен начин да го следи текот на лекувањето и боледувањето со повремени посетувања на корисникот или на друг начин предвиден со договор меѓу Заедницата и здравствената организација на која припаѓа лекарот.

#### Член 89

Заедницата и работната организација на корисникот можат да вршат увид и контрола на користење на боледувањето и при тоа ако се утврди дека корисникот неправилно го користи лекувањето и боледувањето па со тоа го спречува побрзото оздравување против корисникот ќе преземат мерки утврдени со член 45 од Законот за здравствена заштита.

#### Член 90

Лекарската комисија и комисијата на лекари — вештачи должни се да го следат движењето на привремената неспособност и спреченост за работа и причините на нивното настанување на подрачјето на Заедницата, да укажуваат на определени негативни појави од корисниците при користење на привремената неспособност односно спреченост за работа и нивните работни организации како и од лекарите и со тоа да ги запознаваат здравствените организации, како и да вршат повремени увид во работата на лекарите што вршат оценување на работната способност, особено во диспанзерите на медицина на трудот заради усогласување на критериумите за оценка на работната способност.

### V. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ПРОМЕНА НА МЕСТОТО НА ПРЕСТОЈУВАЊЕТО ВО ТЕКОТ НА ТРАЕЊЕТО НА ПРИВРЕМЕНАТА НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА

#### Член 91

На корисник — работник за време на привремената неспособност за работа поради болест, повреда и професионално заболување кое ќе трае подолго од 10 дена, на негово барање може да му се одобри промена на местото на престојувањето заради обезбедување на заеднички живот со неговото семејство, ако може да се очекува поуспешно лекување, нега и рехабилитација и ако не е потребно болничко лекување.

Промената на местото на престојувањето од став 1 на овој член ја одобрува избраниот лекар, а над 30 дена лекарската комисија.

#### Член 92

При одобрување на промената на местото на престојувањето на корисникот, особено треба да се цени постоење на следните услови:

— семејниот живот и станбените услови на корисникот да му обезбедуваат подобри услови на нега, исхрана, лекување и рехабилитација, а со тоа и побрзо и посфикасно оспособување на работа;

— постоење на здравствена организација во местото која може да обезбеди потребно лекување и нега, имајќи ја предвид оддалеченоста од местото на престојување до најблиската здравствена организација и лекарот;

— според природата и тежината на заболувањето да може да користи здравствена заштита од специјализирана здравствена организација;

— ако било потребно, да е спроведено нужно лекување и терапија како и други медицински мерки пред да се одобри промена на местото на престојување;

— во местото да постои лекар кој може да спроведе потребно лекување и терапија по упатството на лекарот и лекарската комисија, која ја одобрила промената на местото на престојувањето.

#### Член 93

На корисникот на кој му е одобрена промена на местото на престојувањето не му припаѓа посебен надоместок за престојување во тоа место ниту надоместок на патните трошоци.

#### Член 94

Корисникот кој за време на привремената неспособност за работа ќе го промени местото на престојувањето без согласност на лекарот, односно лекарската комисија во смисла на чл. 91 и 92 од овој правилник, не му припаѓа надоместок на личен доход на товар на средствата на Заедницата од денот на промената на местото на престојување, ако лекарот односно лекарската комисија не дадат дополнително одобрение.

#### Член 95

За време на одобрената промена на местото на престојувањето на корисникот му се обезбедува здравствена заштита под еднакви услови на начин и во постапка кои се применуваат на корисниците на подрачјето на заедниците според местото на престојувањето.

#### Член 96

Во постапката за промена на местото на престојувањето ќе се применуваат одредбите на член 78 став 4 и 5 од овој правилник.

### VI. НЕГА И ПРИДРУЖБА НА БОЛЕН ЧЛЕН НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО

#### Член 97

Отсуството од работа по основа на спреченост за работа поради нега на болен член од потесното семејство на корисникот се одобрува кога е нужна туѓа помош и нега на болниот член од потесното семејство на кој со оглед на видот и тежината на заболувањето или кога со пружање на туѓа помош и нега значително ќе се забрза оздравувањето.

Спреченоста за работа поради неџа на болен член од потесното семејство на корисникот ја цени лекарот кој го лекува болниот, односно лекарската комисија според должината на траењето на спреченоста за работа и начинот на одобрувањето утврдени со Статутот на Заедницата.

#### Член 98

Спреченоста за работа поради неџа на болен член на потесното семејство се одобрува под услови утврдени со Статутот на Заедницата.

#### Член 99

Спреченост за работа поради придружување на член од потесно семејство на корисникот се одобрува кога болниот член на потесното семејство треба да патува поради остварување на здравствена заштита надвор од подрачјето на Заедницата, а под условите и на начинот утврдени со Статутот на Заедницата.

Во поглед на посебните услови за одобрување придружување на членот на потесното семејство на корисникот при патувањето поради остварување на здравствена заштита надвор од подрачјето на Заедницата, се применуваат соодветните одредби од Статутот на Заедницата кои се однесуваат на неџа на болен член од потесното семејство на корисникот.

### VII. ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

#### 1. Надоместок на личен доход

##### Член 100

Правото на надоместок на личен доход корисникот го остварува од Заедницата врз основа на:

- потврда за спреченост од работа (дознака) по пропишан образец, издаден од надлежниот лекар од член 78 и 80 од овој правилник,
- оцена и мислење на лекарската комисија, односно комисијата на лекари — вештаци (член 78),
- потврда од работната организација за работа со скратено работно време,
- потврда за висината на остварениот личен доход кој служи за утврдување на основната од која се пресметува надоместокот на личниот доход.

##### Член 101

Исплата на надоместокот на личниот доход што паѓа на товар на средствата на Заедницата ја врши Стручната служба на Заедницата во готови пари или со чек преку пошта на адреса на корисникот, односно со чек преку благајникот на ОЗТ во која е вработен корисникот.

Заедницата, исплатата на надоместокот на личниот доход од став 1 на овој член може да ја пренесе на работните организации врз основа на Самоуправна спогодба.

##### Член 102

Правото на надоместок на личниот доход стасува за исплата последниот ден во месецот за кој се врши исплатата.

#### 2. Надоместок на трошоците за превоз и на дневните трошоци

##### Член 103

Надоместокот на трошоците за превоз се исплатува во височина на цената на возната карта и определениот вид и класа на превозното средство, а надоместокот на дневните трошоци во висина на дневните трошоци утврдени со одлука на Собранието на Заедницата и во зависност од времето поминато на пат.

Надоместокот на дневните трошоци за подрачјето на Заедницата може да се утврди и во паучален износ со одлука на Собранието на Заедницата.

Надоместокот на трошоците за превоз и дневните трошоци се исплатуваат на патен налог што го издава избраниот лекар со упатот за остварување здравствена заштита во друго место.

Надоместоците од став 1 на овој член стасуваат за исплата првиот нареден ден по завршеното патување.

#### 3. Надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош

##### Член 104

Надоместоците на трошоците за закоп и посмртна помош Заедницата ги исплатува врз основа на:

- изводот од матичната книга на умрените за умрениот корисник,
- здравствена книшка или друга исправа на умрениот корисник од кој се изведува правото на трошоците за закоп и посмртна помош,
- изјава на подносителот на барањето дека извршил односно дека ќе изврши закоп на умрениот корисник,
- здравствената книшка или други докази на членот на семејството на умрениот корисник кој полага право на посмртна помош,
- потврда од дипломатско конзуларното претставништво на СФРЈ во странство за височината на најнужните трошоци за закоп во местото на смртта на корисникот во странство.

##### Член 105

Надоместоците на трошоците за закоп и посмртна помош стасуваат за исплата наредниот ден по смртта на умрениот корисник.

### VIII. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НОВ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

##### Член 106

На корисниците — учесници во НОВ и воените инвалиди им се обезбедуваат поповолни услови при користење на здравствена заштита.

Како корисници од став 1 на овој член се сметаат:

- учесниците во НОВ и учесниците во Народноослободителното движење во егејскиот дел на Македонија изедначени со учесниците во НОВ,
- учесниците во Шпанската народнодемократска и револуционерна граѓанска војна 1936—1939 год.,
- воените инвалиди,
- носителите на „Партизанска споменица 1941“,
- носителите на „Орден Народен херој“,
- членовите на семејствата на загиналите борци од НОВ и умрените воени инвалиди,
- (родителите на паднатите и умрените борци),
- цивилните инвалиди од војната.

##### Член 107

На корисниците од член 106 од овој правилник, им се обезбедуваат поповолни услови при користење на здравствена заштита и тоа:

1. остварување на здравствена заштита во посебни организациони единици (амбуланти) за учесници во НОВ и воени инвалиди;
2. прием на преглед и други здравствени услуги во сите други организациони единици, без чекање и претходно закажување, освен на итните случаи, ако нема услови за основање на посебни амбуланти;
3. систематски прегледи според програма;
4. превентивна и патронажна здравствена заштита според програма;
5. домашно лекување, неџа и рехабилитација по потреба;
6. организирано сместување во соодветни здравствени организации заради испитување и лекување;
7. лекување со рехабилитација во здравствени организации за медицинска рехабилитација, освен во здравствените организации каде се применува природниот фактор на подрачјето на Заедницата и надвор од неџа;
8. други видови на здравствена заштита во согласност со самоуправните општи акти на Заедницата.

##### Член 108

Својството на корисникот од член 106 на овој правилник се утврдува со посебна исправа или со запишување на тоа својство во неговата здравствена книшка.

##### Член 109

Медицинскиот центар Струмица, со своите самоуправни општи акти со кои се регулира начинот и постапката на остварување на здравствена заштита ќе ги утврди поповолните услови при користење на здравствена заштита на корисниците од член 106 од овој правилник.

## IX. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

### Член 110

Во постапката за остварување на правата од здравствена заштита се применува Законот за општа управна постапка, ако со Законот за здравствена заштита не е поинаку определено, како и Статутот на Заедницата.

## X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 111

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и начинот на остварување правата од здравственото осигурување, бр. 02-491/1 од 30 март 1973 година.

### Член 112

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-915/1

4 октомври 1985 година

Струмица

Претседател,

Туше Гошев, с. р.

## 306.

Врз основа на член 54 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица, на заедничка седница на сите три собори, одржана на 12 април 1985 година, донесе

## П Р А В И Л Н И К ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

### Член 1

Со овој правилник се уредува составот, надлежноста и начинот на работата на Лекарската комисија и Комисијата на лекари — вештаци при давање оценка и мислење за остварување на правата од здравствената заштита.

### Член 2

Заради оценка на привремена спреченост за работа и за остварување на другите права од здравствената заштита на корисниците, во Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица, се формираат Лекарската комисија и Комисијата на лекари — вештаци, како второстепен стручен орган.

### 1. Лекарска комисија

#### Член 3

Лекарската комисија е стручен орган на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица (во понатамошниот текст: Заедницата), за давање оценка и мислење на привремената спреченост за работа и остварување на другите права од здравствената заштита на корисниците во случаите предвидени со закон, Статутот на Заедницата и другите општи акти донесени врз основа на Законот и Статутот.

Лекарската комисија работи при Стручната служба на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица.

#### Член 4

Лекарската комисија се состои од претседател, два члена и нивни заменици.

Претседателот и членовите на Лекарската комисија и нивните заменици ги именува Собранието на Заедницата.

Комисијата се именува за време од 4 години.

За членови на Лекарската комисија и нивни заменици можат да се именуваат лекари — специјалисти кои имаат најмалку 3 години работно искуство како лекари — специјалисти.

Комисијата има секретар кој ги врши стручно-административните и правните работи на Комисијата.

Секретарот на Комисијата е работник на Стручната служба на Заедницата.

#### Член 5

Лекарската комисија дава оценка и мислење за работната способност, здравствената состојба и друго врз основа на стручна медицинска документација и непосреден преглед на осигурените лица и тоа:

1. дава оценка и мислење за работната способност на осигурениците — работници, кои ќе бидат

упатени од лекарот — поединец по навршувањето 30 дена непрекинато боледување, како и за нега на болен член од потесното семејство;

2. дава оценка и мислење за работната способност на работници на привремена работа во странство (странски осигуреници) кога престојуваат на подрачјето на Заедницата (годишни одмори), а кои ќе бидат упатени до Комисијата од лекарот — поединец за оценување на работната способност и на истите им одобрува боледување од првиот ден на спреченост за работа до 30 дена и преку 30 дена;

3. врши прегледи и дава оценка и мислење за здравствената состојба на осигурените лица што заминуваат на работа во странство (деташирани работници), како и на осигурените лица кога заминуваат на привремен престој во странство (годишни одмори, службен пат и др.);

4. дава оценка по приговорот од осигуреното лице против оценката на лекарот — поединец;

5. дава оценка на работната способност на осигуреникот — работник, кога за тоа ќе побара Стручната служба на Заедницата, работната организација или приватниот работодавач;

6. ја цени оправданоста од изработка на нови забни и други протези, ортопедски и други помагала и санитарни справи, пред истекот на рокот за нивното траење определени со посебни прописи;

7. дава оценка по барање на Стручната служба или осигуреното лице за надоместок на направените трошоци во врска со лекувањето, патните и дневните трошоци на осигурените лица;

8. дава согласност по барање на лекарот — поединец, за упатување осигурени лица на лекување надвор од подрачјето на Заедницата, во други здравствени работни организации во Републиката;

9. врши и други работи до колку ѝ се стават во надлежност од страна на Собранието на Заедницата, а во согласност со законските прописи.

## 2. Комисија на лекари — вештаци

### Член 6

Комисијата на лекари — вештаци е стручен орган на Заедницата која:

1. дава оценка кога осигуреникот изјави приговор на оценката и мислењето на Лекарската комисија, односно на фактичката;

2. ја испитува по повод ревизија правилноста на оценката што како конечна ја дава Лекарската комисија и дава своја оценка;

3. по претходно прибавено мислење од соодветната клиника при Медицинскиот факултет — Скопје, може да даде одобрение за лекување на осигурените лица надвор од територијата на СРМ;

4. по потреба дава одобрение за продолжено лекување и рехабилитација на осигурените лица од кардиоваскуларни заболувања во Центарот за превенција и лекување на кардиоваскуларни заболувања;

5. врши стручен надзор над правилното лекување на осигурените лица во здравствените работни организации (терапија, боледување, упатување за лекување во други места, водене и регистрирање на правилна стручна евиденција и др.);

6. врши и други работи што ќе ѝ се стават во надлежност од Собранието на Заедницата во согласност со позитивните законски прописи.

### Член 7

Комисијата на лекари — вештаци се состои од претседател и 2 члена лекари — специјалисти од определени области на медицината и тројца нивни заменици.

Претседателот и членовите на комисијата како и нивните заменици ги именува Собранието на Заедницата од редот на лекарите специјалисти кои имаат најмалку 5 години работно искуство како лекари — специјалисти.

Комисијата се именува за време од 4 години.

Комисијата има секретар кој ги врши стручно-административните и правните работи на Комисијата.

Секретарот е работник на Стручната служба на Заедницата.

## РАБОТА НА КОМИСИИТЕ

## Член 8

Со работата на Лекарската комисија и Комисијата на лекари — вештаци, раководи претседателот на Комисијата.

Лекарската комисија и Комисијата на лекари — вештаци (во натамошниот текст: комисиите) во својата работа се придржуваат на одредбите на Законот за здравствена заштита, Статутот и другите општи акти на Заедницата, како и другите прописи и упатства во врска со остварувањето на здравствената заштита.

## Член 9

Своите наоди, оценки и мислења комисиите ги даваат кога работат во полн состав.

Наодот, оценката и мислењето од претходниот став Комисијата го дава со мнозинство гласови на членовите на комисијата. Одделен член на Комисијата може да го издвои своето мислење со тоа што е должен истото писмено да го образложи.

## Член 10

Лекарската комисија дава оценка и мислење за работната способност или за здравствената состојба на осигурениците врз основа на стручно медицинска документација.

Лекарската комисија е должна пред да дава оценка и мислење за работната способност на корисникот да изврши непосреден преглед на корисникот и тоа:

1. кога ќе го упати лекарот што го лекува корисникот (во натамошниот текст: лекар поединец) по навршувањето 30 дена непрекинато боледување;
2. за кого лекарски преглед ќе побара Стручната служба или работната организација односно приватниот работодавач;

3. кој ќе вложи приговор против оценката на лекарот — поединец за постоење на штетни дејствија на околностите поради кои му е запрена исплатата на надоместокот на личниот доход.

Непосреден лекарски преглед на корисникот, Лекарската комисија врши по правило и кога треба да ја оцени оправданоста за изработката на нови забни и други протези, ортопедски и други помагала и санитарни справи пред истекот на рокот за нивното траење определен со посебни прописи донесени врз основа на Статутот на Заедницата, како и кога лекарскиот преглед на корисниците од страна на Лекарската комисија е предвиден со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на корисниците.

Лекарската комисија може и во други случаи да го повика корисникот на лекарски преглед, ако смета дека е тоа потребно за давање правилна оценка и мислење.

Лекарската комисија е должна корисникот да го повика на лекарски преглед ако тој бара таков преглед.

## Член 11

Во случаите од член 10 став 2 под точка 1 од овој правилник, лекарот — поединец е должен за корисникот кој ќе го упати на преглед на Лекарската комисија да ги достави сите податоци потребни за давање на наод и оценка (денот на почетокот на боледувањето), дијагнозата во шифра заснована на анамнестичките, клиничките, лабораториските и другите прегледи, терапијата која на корисникот му е дадена и резултатите од истите, како и мислење за работната способност.

Ако Лекарската комисија смета дека медицинската документација од претходниот став не е доволна за давање оценка и мислење, ќе определи без одлагање која дополнителна медицинска обработка лекарот е должен да ја изврши до колку таквата дополнителна обработка Лекарската комисија сама не ја обезбеди на друг начин.

При давањето на оценката за работната способност на корисникот кој подолго време е на боледување, Лекарската комисија по правило ќе ја консултира инвалидската комисија, а по потреба и други стручни и социјални работници чие мислење може да придонесе за правилна оценка на работната способност на корисникот.

## Член 12

Комисијата на лекари вештаци е должна да изврши непосреден лекарски преглед на корисникот кога тој ќе стави приговор на оценката на лекарската комисија (член 10 од овој правилник), како и кога таков преглед е предвиден со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на Заедницата.

Комисијата на вештаци — лекари е должна да изврши непосреден лекарски преглед на корисникот, ако во врска со оценката на лекарската комисија за работната способност на корисникот, работната организација на корисникот односно Стручната служба со писмено барање за ревизија укаже на веројатноста дека таквата оценка е неправилна.

Барањето за ревизија од став 2 од овој член се поднесува непосредно до Комисијата на вештаци — лекари со наведување на причините односно околностите поради кои може да се смета за веројатно дека Лекарската комисија дала неправилна оценка.

## Член 13

Оценката и мислењето на Комисијата на лекари — вештаци е конечна.

Против оценката на Лекарската комисија, корисникот има право на приговор во рок од 3 дена од денот на соопштувањето на оценката до Комисијата на лекари — вештаци.

## Член 14

Во жалбената постапка кога се решава за право на парични надоместоци и помош од одредбите на Статутот на Заедницата, задолжително ќе се прибавува оценка и мислење од Комисијата на вештаци — лекари, до колку таква оценка не е дадена во првостепената постапка.

## Член 15

Оценката на работната способност според член 10 и 11 од овој правилник, Лекарската комисија односно Комисијата на лекари — вештаци е должна, во писмена форма, да ја соопшти на корисникот непосредно по извршениот преглед и забележи во здравствената легитимација на истиот.

За оценката од претходниот став Лекарската комисија односно комисијата на лекари — вештаци, го извествува писмено лекарот, Стручната служба на Заедницата и работната организација на корисникот во која тој е вработен, како и Лекарската комисија против чија оценка е изјавен приговорот.

## Член 16

Лекарската комисија, односно комисијата на вештаци — лекари е должна да води дневник за работата во кој внесува бројни податоци за работата како и евиденцијата на наодот, оценките и мислењата за корисникот во поодделни случаи утврдени со овој правилник и другите општи акти на Заедницата.

Комисиите од претходниот став се должни на погоден начин со основање на досиеја, картотека и слично да водат стручна документација и наодите врз основа на кои во поодделни случаи даде своја оценка и мислење.

## Член 17

Претседателот на Лекарската комисија, односно Комисијата на вештаци — лекари е должен повремено да поднесува извештаи на Собранието на Заедницата за работата на Комисијата по сите прашања и појави во врска со оценката на работната способност на корисниците, како и за другите проблеми, забележани во извршувањето на задачите на комисијата.

## Член 18

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формирање, составот и работата на лекарските комисии („Службен весник на СРМ“ бр. 42/72).

## Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото донесување и истиот ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-445/1

14 април 1985 година  
Струмица

Претседател,  
Туше Гошев, с. р.



Согласно Одлуката бр. 02-54 од 15 ноември 1985 година и член 54 од Статутот, ИДОЗТ „Макмонтажа“ — Скопје

р а с п и ш у в а  
**КОНКУРС**

за избор на индивидуален работоводен орган — директор на ИДОЗТ „МАКМОНТАЖА“ — СКОПЈЕ

Покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

— да има завршено средна, виша или висока стручна подготовка (технички смер);

— да има организаторски и основачки способности;

— да има работно искуство во струката;

— да е морално-политички подобен за вршење на функцијата директор;

— да не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон молбата кандидатите треба да достават:

— диплома за завршено соодветно образование;

— увсрание дека не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето.

Молбите се доставуваат до ДОЗТ „Макмонтажа“ — Скопје, ул. „Горге Андрејевиќ-Кун“ бр. 1 — Скопје. (454)

**СООПШТЕНИЕ**

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 6/82), Собранијата на општините Карпош и Центар објавуваат дека ќе извршат избор на еден судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење,

— да имаат положено правосуден испит и

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги достават до Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на општината Карпош во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на соопштението. (455)

**СОДРЖИНА**

Страна

603 Одлука за определување заштитни цени за компирот од родот 1986 година — — 921

604 Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — — — — 921

**Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта**

605 Одлука за распределба и користење на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта од остварената камата за неискористените средства на фондот во 1984 година — 923

606 Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 101/85 од 2 октомври 1985 година 923

607 Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 89/85 од 3 октомври 1985 година 924

608 Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 42/84 од 10 октомври 1985 година 925

609 Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 102/85 од 10 октомври 1985 година 926

**Општи акти на самоуправните интересни заедници**

**СКОПЈЕ**

288. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 09-28/2 — — — — — 927

289. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 10-64/2 — — — — — 927

290. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 11-25/2 — — — — — 927

291. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 12-40/2 — — — — — 928

292. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 13-55/2 — — — — — 928

293. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 14-22/2 — — — — — 928

294. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 15-63/2 — — — — — 928

295. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 16-35/2 — — — — — 928

296. Одлука за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование, бр. 17-520/3 — — — — — 928

297. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на Републичката заедница на културата за 1985 година — — — — — 929

298. Самоуправна спогодба за утврдување висината на најнискиот износ на надоместот за сместено лице во друго семејство 929

299. Самоуправна спогодба за изменување на Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита — — — — — 929

300. Спогодба за изменување на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита — — — — — 930

**ГОСТИВАР**

301. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците — — — — — 931

**РАДОВИШ**

302. Одлука за утврдување на пресметковна стапка за здружување на средства во ОСИЗ за физичка култура — Радовиш за 1985 година — — — — — 931

303. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонеси на ОСИЗ за култура — Радовиш за 1985 година — — — — — 932

**СВЕТИ НИКОЛЕ**

304. Одлука за измени на Одлуката за утврдување висината на придонесот на Општинската СИЗ за социјална заштита — Свети Николе во 1985 година — — — — — 932

**СТРУМИЦА**

305. Правилник за условите, начинот и постапката за остварување на правата од здравствена заштита — — — — — 932

306. Правилник за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии 942